



СЛ
НА СОЦИЈАЛ

Т
АВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 18 мај 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XL

Цена на овој број е 52 динари. – Претплата за 1984 година изнесува 1425 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристички број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

215.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за обезбедување обртни средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1984 година.

П бр. 363
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА

1. Уводни одредби

Член 1

Заради непречено одвивање на процесот на репродукција и уредно намирување на обврските, со овој закон се уредува начинот на обезбедување обртни средства во основните организации на здружен труд, работните организации, работните организации во основање, привремените основни организации на здружен труд во составот на работна организација во основање, договорните организации на здружен труд, земјоделските задруги, основните здружни организации, основните организации на кооперанти, работните организации на кооперанти, занаетчиските и други задруги и работни заедници, освен во станбените задруги што не вршат стопанска дејност и во работните заедници (во натамошниот темкст: организација односно заедница).

Со овој закон се уредуваат и обврските на организациите и заедниците во следењето и известувањето на определени органи, организации и заедници за обезбедувањето обртни средства.

Член 2

Обртни средства, во смисла на овој закон, претставуваат трајните обртни средства, долгорочните пласмани, краткорочните пласмани и другите обртни средства.

Во смисла на овој закон:

1) под трајни обртни средства се подразбираат средствата ангажирани во залихи на суровини и материјали, ситен инвентар и амбалажа, недовршено производство и услуги, полупроизводи и делови од сопствено производство, готови производи и стоки во износ на просечната состојба на тие залихи во изминатите 12 месеци;

2) под долгорочни пласмани се подразбираат побарувањата по основа на здружени средства, вложени средства, запишани заеми, орочени средства, дадени кредити и средства пласирани на друг начин, со рок за наплата подолг од една година;

3) под краткорочни пласмани се подразбираат побарувањата по основа на здружени средства, вложени средства, запишани заеми, орочени средства и дадени кредити, со рок за наплата до една година, побарувањата по основа на дадени аванси и побарувањата содржани во примените меници и други хартии од вредност, освен аванс за инвестиции.

Под краткорочни пласмани се подразбираат и средствата ангажирани во сезонски залихи на суровини и материјали, ситен инвентар и амбалажа, недовршено производство и услуги, полупроизводи и делови од сопствено производство, готови производи и стоки, над просечната состојба на тие залихи во изминатите 12 месеци;

4) под други обртни средства се подразбираат паричните средства и побарувањата од деловните односи, освен средствата и побарувањата од точ. 1 до 3 на овај член.

Член 3

Извори на обртни средства, во смисла на овој закон, претставуваат трајните извори на обртни средства, долгорочните извори на обртни средства, краткорочните извори на обртни средства и другите извори на обртни средства.

Во смисла на овој закон:

1) под трајни извори на обртни средства се подразбираат делот од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што организацијата односно заедницата ги користи за обртни средства и обврските за средства застапени на трајно користење.

Организацијата, односно заедницата, во смисла на став 1 од овој член, за обртни средства го користи делот од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот што не го ангажирала за основни средства, за инвестиции во тек, за аванси дадени за инвестиции и за средства издвоени за инвестиции;

2) под долгорочни извори на обртни средства се подразбираат обврските од средствата што се обезбедени со здружување на средства, со вложување на средства, со издавање на обврзници и земање кредити за обртни средства, со рок за враќање подолг од една година, како и обврските за примени аванси по основа на инвестициите и краткорочните кредити за залихи од член 2 став 2 на овој закон во кои учествува примарната емисија, во износ на нивната просечна состојба за изминатите 12 месеци;

3) под краткорочни извори на обртни средства се подразбираат делот од чистиот доход што во текот на годината се користи за обртни средства, обврските за средствата што организацијата односно заедницата ги обезбедила со здружување на средства, со вложување на средства, со издавање обврзници и земање кредити, со рок за враќање до една година, обврските за примени аванси, издадените меници со авал и пренесените парични средства на резервите, средствата на солидарноста и средствата на други фондови на жиро-сметката со намена за обртни средства, освен краткорочните кредити и примените аванси што, во смисла на овој закон, се сметаат како долгорочни извори на средства;

4) под други извори на обртни средства се подразбираат обврските за обртни средства, освен обврските од точ. 1 до 3 на овој став.

II. Обезбедување обртни средства

Член 4

Работниците во организацијата односно заедницата, во остварувањето на правото на работа со општествени средства ги обезбедуваат обртните средства со распоредување на чистиот доход и со здружување на средства.

Работниците во организацијата односно заедницата, во остварувањето на правото на работа со општествени средства, ги обезбедуваат обртните средства и со земање кредити, издавање на обврзници и на друг начин, во согласност со законот.

Височината и начинот на обезбедување обртни средства работниците во организацијата односно заедницата ги утврдуваат со плановите и со програмите за работа и развој, во согласност со самоуправните општи акти и целите утврдени во плановите на општествено-политичките заедници, така што да се обезбедува непречено одвивање на процесот на репродукција и уредно намиравање на обврските.

Член 5

Организацијата односно заедницата ги обезбедува трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства.

Организацијата односно заедницата долгорочните пласмани, непокриените загуби и сомнителните и спорните побарувања ги обезбедува само од трајните и долгорочните извори на средства што не се ангажирани за трајни обртни средства.

Од краткорочните извори на обртни средства организацијата односно заедницата ги обезбедува средствата за краткорочни пласмани.

Од другите извори на обртни средства организацијата односно заедницата ги обезбедува другите обртни средства.

Член 6

Основачот на работна организација во основање односно на привремена основна организација на здружен труд во составот на работна организација во основање е должен, пред почетокот на пробното производство односно пред почетокот на вршењето на дејноста на организацијата што ја основа, да обезбеди обртни средства во височина и според динамиката што се утврдени во инвестиционата програма, во согласност со одредбите на овој закон.

Член 7

Додека не обезбеди трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори, организацијата односно заедницата не може средствата да ги користи за инвестиции во основни средства и за долгорочни пласмани, освен:

1) за набавка на основни средства до износот на непотрошената амортизација и износот на примените надомести за уништените основи средства и за пренесените ос-

новни средства со надомест и износите примени по основа на продадени основни средства;

2) за вложување на средства во инвестиции во основни средства за кои е заснован должничко-доверителски однос и извршено обезбедување на плаќањето, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, до рокот пропишан за доставување пресметка од член 9 на овој закон до надлежната служба на општественото книговодство;

3) за давање стоковни и погротувачки кредити и за други долгорочни пласмани од средствата што за таа намена се обезбедени од средствата на банка или друга организација односно заедница;

4) за запишување заем во Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и за здружување на средства со кои се извршува обврската за залишување на тој заем.

Под непотрошена амортизација, во смисла на овој закон, се подразбира амортизацијата пресметана од 1 јануари 1984 година по намалувањето на износот на вложувањето на средства во инвестиции во основни средства, освен износите на тие вложувања за кои се обезбедени средства од други извори за таа намена.

Член 8

Организацијата односно заедницата може да зема кредити и да обезбедува средства со здружување на средства, со вложување на средства и со издавање обврзници – за инвестиции во основни средства само под услов истовремено трајните обртни средства за тие инвестиции да ги обезбеди од трајни и долгорочни извори на средства, односно недостигачкиот износ од трајни и долгорочни извори на средства да го обезбеди во височината на трајните обртни средства што е утврдена во согласност со одредбите на овој закон.

III. Следење и известување за обезбедувањето и користењето на обртните средства

Член 9

Заради следење на обезбедувањето и користењето на обртните средства во височина и на начин што се утврдени со плановите и со програмите за работа и развој, организацијата односно заедницата обезбедува соодветни податоци и презема соодветни мерки.

Организацијата односно заедницата е должна, по истекот на текуштата година, како и во случај на статусна промена, да утврди дали трајните обртни средства ги обезбедува од трајни и долгорочни извори на средства и да состави пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства со состојба на 31 декември, односно со состојба на денот на спроведувањето на статусната промена.

Пресметката на обртните средства и на изворите на обртни средства, што ќе ја состави во согласност со одредбата од став 2 на овој член, организацијата односно заедницата е должна до 15 март наредната година, односно во рок од 75 дена од денот на спроведувањето на статусната промена, да ја достави до надлежната служба на општественото книговодство до која доставува завршна сметка.

Ако се измени состојбата на обртните средства односно состојбата на изворите на обртни средства, организацијата односно заедницата може да одлучи пресметка од став 2 на овој член да состави и во текот на годината, со состојба на последниот ден на истекот на тримесечјето или со состојба на последниот ден во месецот.

Пресметката на обртните средства и на изворите на обртни средства, што ќе ја состави во согласност со одредбата од став 4 на овој член, организацијата, односно заедницата ја доставува до надлежната служба на општественото книговодство во рок од 30 дена од денот на истекот на периодот за кој ја составува таа пресметка.

Врз основа на пресметката од став 2 на овој член, надлежната служба на општественото книговодство ги известува основната банка кај која организацијата односно заедницата ги депонира паричните средства што ги држи на жиро-сметка и надлежниот орган на општината на чија територија е седиштето на таа организација односно заедница за тоа кои организации и заедници и во кој износ не ги обезбедуваат трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства.

Член 10

Организацијата односно заедницата е должна кон барањето за доделување кредит или кон барањето за здружување на средства за инвестиции во основни средства, да ѝ ја достави на банката односно на друго општествено правно лице последната пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства, составена во согласност со одредбите од член 9 на овој закон.

Член 11

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го пропише начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства и начинот на доставување на таа пресметка до надлежната служба на општественото книговодство.

IV. Казнени одредби

Член 12

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација односно заедница:

1) ако пред да обезбеди трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства ги користи средствата за инвестиции во основни средства, или за долгорочни пласмани, освен за намените за кои е тоа со овој закон дозволено (член 7);

2) ако земе кредит или обезбеди средства со здружување и со вложување на средства односно со издавање на обврзници за инвестиции во основни средства, а истовремено не обезбедила трајни обртни средства за тие инвестиции од трајни и долгорочни извори на средства, односно не го обезбедила недостигачкиот износ на трајни и долгорочни извори на средства во височината на трајните обртни средства, што е утврдена во последната пресметка составена во согласност со член 9 од овој закон (член 8).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата односно во заедницата со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 13

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап основач на работна организација во основање односно на привремена основна организација на здружен труд во составот на работна организација во основање, ако пред денот на почетокот на пробното производство односно пред денот на почетокот на вршењето на дејноста на организацијата што ја основа не обезбеди обртни средства во височината и според динамиката што се утврдени во инвестиционата програма, во согласност со одредбите на овој закон (член 6).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во основачот на работна организација во основање со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

За дејствието од став 2 на овој член ќе се казни за стопански престап одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или

во месна заедница, која е основач на работната организација во основање, со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 14

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација односно заедница ако не состави пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства или не ја достави до надлежната служба на општественото книговодство во определениот рок (член 9 ст. 2, 3, и 5).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата односно во заедницата со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

V. Преодни и завршни одредби

Член 15

Прва пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства организацијата односно заедницата ќе состави, во согласност со овој закон, со состојба на 31 декември 1983 година и ќе ја достави до надлежната служба на општественото книговодство во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Организацијата односно заедницата што, врз основа на пресметката од став 1 на овој член, ќе утврди дека не ги обезбедува трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства, може до 31 декември 1990 година недостигачкиот износ на трајни и долгорочни извори на средства да го обезбедува од краткорочни извори на средства и од извори на други обртни средства, во износ што ќе го утврди со состојба на 31 декември 1983 година, со тоа што почнувајќи од 1984 година тој износ да го намалува најмалку за една седмина на крајот на секоја година.

Член 16

По исклучок од одредбата на член 7 став 1 од овој закон организацијата односно заедницата што не ги обезбедила трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори може до крајот на 1985 година да ги запишува заемите пропишани со закон и да здружува средства врз основа на самоуправната спогодба за здружување на средства на целата територија на републиката односно на автономната покраина за развој на производството и преносот на електрична енергија, производството на јаглен и железничкиот сообраќај.

Член 17

Организацијата односно заедницата што според пресметката од член 15 на овој закон ќе утврди дека не ги обезбедува трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства, може да предложи да ги користи средствата, освен за намените од член 7 на овој закон, и за следните намени:

1) за инвестиции во основни средства за кои до денот на влегувањето во сила на овој закон засновала должничко-доверителски однос и извршила обезбедување на плаќањето во согласност со сојузниот закон со кој се уредува обезбедувањето на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, најмалку во височина од 50% од претсметковната вредност на инвестицијата;

2) за инвестиции во основни средства што се прибавуваат со употреба на сопствени производи, стоки и услуги, ако до денот на влегувањето во сила на овој закон е завршено најмалку 50% од претсметковната вредност на инвестициите;

3) за долгорочно здружување на средства во други организации односно заедници според самоуправната спогодба за здружување на труд и средства што ја склучила до денот на влегувањето во сила на овој закон, ако организацијата односно заедницата во која се здружуваат средствата до тој ден ги исполнила условите од точ. 1 и 2 на овој член;

4) за вложување средства во претпријатие во странство за кое сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија дал одобрение до денот на влегувањето во сила на овој закон;

5) за давање долгорочни стоковни кредити по кои до денот на влегувањето во сила на овој закон засновала должничко-доверителски однос и прибавила меници со авал на банката за обезбедување наплата на тие кредити.

Член 18

Организацијата односно заедницата што до 31 декември 1990 година ги обезбедува трајните обртни средства од трајни и долгорочни извори на средства, од краткорочни извори на средства и од извори на други обртни средства во согласност со член 15 на овој закон, може неангажираните средства обезбедени од трајни и долгорочни извори на средства да ги користи и за вложувања во инвестиции во основни средства и за долгорочни пласмани.

Член 19

Ако организацијата односно заедницата, врз основа на пресметката што ќе ја состави според состојбата на крајот на годината, утврди дека не обезбедила трајни и долгорочни извори на средства во височината за која морала да го намали користенето на краткорочните извори на средства и на изворите на други обртни средства за покривање на трајните обртни средства во согласност со одредбата на член 15 став 2 од овој закон, може да ги користи средствата од денот кога ќе го утврди тоа, а најдоцна до 15 март наредната година, и тоа само за намените од член 7 на овој закон.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

216.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1984 година.

П бр. 361

14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шинљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзениќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 1

Во Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81) по член 6 се додава нов член 6а, кој гласи:

„Член 6а

За да се обезбеди следење на појавите и движењата од член 6 на овој закон, Народната банка на Југославија, заедно со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини го организира и усогласува единствениот информационален систем на народните банки (во натамошниот текст: информационалниот систем на народните банки), како дел од информационалниот систем на федерацијата од посебно значење за субјектите на општествениот систем за информирање“.

Член 2

Во член 7 став 1 по зборот: „политика” се брише запирката и се додаваат зборовите: „и со работите на функционирањето и развојот на информационалниот систем на народните банки“.

Став 2 се менува и гласи:

„Советот на гувернерите донесува одлуки и е одговорен за преземањето на мерки и за спроведувањето на одлуките донесени врз основа на став 1 од овој член“.

Член 3

Во член 15 став 2 по зборовите: „со овој закон” се брише запирката и се додава зборот: „и”, а по зборовите: „со статутот на Народната банка на Југославија” текстот до крајот на ставот се брише.

Став 3 се брише.

Член 4

Во член 16 став 2 точка 8 зборот: „исклучително” се брише.

Во став 4 по зборовите: „Законот за паричниот систем” текстот до крајот на ставот се брише.

Член 5

Во член 17 став 6 по зборовите: „дневна ликвидност” се става точка, а текстот до крајот на ставот се брише.

Став 7 се менува и гласи:

„Банките и другите финансиски организации што ги користат средствата на задолжителната резерва за одржување на својата дневна ликвидност се должни да ѝ платат на Народната банка на Југославија надомест за секој ден на користениот износ на средствата, согласно со политиката на каматните стапки што ја утврдува Народната банка на Југославија според чл. 22 и 66 од овој закон“.

Член 6

Во член 22 став 4 зборовите: „врз основа на согласноста”, се заменуваат со зборовите: „во соработка“.

Член 7

Во член 24 став 1 по зборот: „може” се брише запирката и зборовите: „по исклучок, за определено време во текот на годината“.

Член 8

Во член 33 по став 2 се додаваат нови ст. 3 до 6, кои гласат:

„Народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може да купува, преку банките, преносливи хартии од вредност и да им одобрува кредити на банките и на другите финансиски организации што не ги исполнуваат сите пропишани минимални општи услови за кредитната способност од став 2 на овој член.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина може на банка или на друга финансиска организација да ѝ одобри користење на кредит за ликвидност ако ги исполнува пропишаните услови за користење на таквиот вид кредит.

Врз основа на податоците со кои располага, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина утврдува дали се исполнети условите од став 2 на овој член и донесува решение за одбивање на барањето на банката и на друга финансиска организација за купување на преносливи хартии од вредност и за одобрување кредит, ако утврди дека не се исполнети пропишаните услови.

Против решението од став 5 на овој член, банката и друга финансиска организација може, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, да изјави жалба до Народната банка на Југославија. Жалбата не го одложува извршувањето на решението.”

Член 9

Во член 48 став 1 зборовите: „специјализирана организација” се заменуваат со зборовите: „Заводот за изработка на банкноти и ковани пари.”

Член 10

По член 48 се додава нов член 48а, кој гласи:

„Член 48а

Заводот за изработка на банкноти и ковани пари, како специјализирана организација во составот на Народната банка на Југославија, е општествено правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со овој закон и со Статутот на Народната банка на Југославија.”

Член 11

Во делот II по член 52 се додава нов оддел 5а и три нови членови, кои гласат:

„5а. Работи на функционирањето и развојот на информационалниот систем на народните банки.

Член 52а

Во вршењето на работите што се однесуваат на спроведувањето на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и на спроведувањето на посебните овластувања на Народната банка на Југославија, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги евидентираат, собираат, обработуваат, искажуваат и пренесуваат податоците и информациите што се однесуваат на:

- 1) монетарно-кредитните движења;
- 2) областа на економските односи со странство.

Член 52б

Заради усогласен развој и ефикасно функционирање на информационалниот систем на народните банки за извршувањето на работите од член 52а на овој закон, Народната банка на Југославија донесува прописи со кои се обезбедува:

1) единствено и усогласено функционирање и развој на информационалниот систем на народните банки;

2) единствена и усогласена методологија и рокови за евидентирање, собирање, обработка, искажување и пренос на податоците и информациите.

Член 52в

Начинот и обемот на усогласеното евидентирање, собирање, обработка, искажување и на преносот на податоците и информациите од интерес за субјектите на општествениот систем за информирање ги пропишува Народната банка на Југославија, во согласност со сојузен закон.”

Член 12

Во член 57 став 1 по зборовите: „кредитната политика” се додаваат зборовите: „и прописи од областа на девизното работење и кредитните односи со странство”.

Член 13

Во член 58 став 1 по зборовите: „заедничките основи на кредитната политика” заликата се брише и се додаваат зборовите: „и кои прописите од областа на девизното работење и кредитните односи со странство”.

По став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:

„Решение за преземање мерки спрема банка или друга финансиска организација донесува гувернерот на народната банка.

Решението од став 5 на овој член е конечно во управна постапка”.

Досегашниот ст. 5 до 7 стануваат ст. 7 до 9.

Член 14

По член 61 се додава нов член 61а, кој гласи:

„Член 61а

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини се одговорни за вршењето на контрола над спроведувањето на прописите за мерките на заедничката емисиона, парична и девизна политика и на заедничките основи на кредитната политика и на прописите од областа на девизното работење и кредитните односи со странство, како и за преземање мерки спрема банките и другите финансиски организации.

Народната банка на Југославија врши контрола над спроведувањето на прописите од став 1 на овој член и презема мерки и во случај кога народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина не ја извршила таа контрола или не презела мерки спрема банките и другите финансиски организации.”

Член 15

Во член 66 став 1 точ. 14, 16 и 17 се бришат.

Точка 15 се менува и гласи:

„15) за определувањето на активните и пасивните капитални стапки на Народната банка на Југославија (член 16 став 2 точка б);”

Став 4 се брише.

Член 16

Во член 76 став 1 зборовите: „што немаат статус на организации на здружен труд” се бришат.

Став 2 се брише.

Досегашниот ст. 3 до 6 стануваат ст. 2 до 5

Член 17

Член 82 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап Народната банка на Југославија, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина:

1) ако купи преку банка преносливи хартии од вредност или ако ѝ одобри кредит на банка или на друга финансиска организација, иако врз основа на податоците со кои располага произлегува дека не се исполнети минималните општи услови за кредитната способност од член 33 ст. 3 и 4 на овој закон;

2) ако народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина односно Народната банка на Југославија не ја врши контролата и не ги преземе мерките од својата надлежност (член 61а од овој закон).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во Народната банка на Југославија, во народната банка на републиката и во народната банка на автономната покраина со парична казна од 3.000 до 30.000 динари”.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон досегашниот Завод за изработка на банкноти и ковани пари со статус на организација на здружен труд продолжува со работата како специјализирана организација во составот на Народната банка на Југославија со права, обврски и одговорности утврдени во член 10 од овој закон.

Член 19

Одредбите на член 15 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1985 година.

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

217.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производните организации на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1984 година.

П бр. 365

14 мај 1984 година

Белград

Претседател

на Претседателството на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател

на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производните организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/80), во член 15 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Под вкупен приход на основната прометна организација, во смисла на став 1 од овој член, се подразбира вкупниот приход намален за набавната вредност на продадените стоки.”

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 2

Во член 43 став 2 зборовите: „најдоцна во рок од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон” се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 1 јануари 1986 година”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

218.

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 70 став 1 од Деловникот за работата на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1984 година, се избира и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од Црна Гора Веселин Ѓурановиќ.

О. бр. 12

15 мај 1984 година

Белград

Претседателство

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

219.

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1984 година, се избира и се прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од САП Војводина Радован Влајковиќ.

О. бр. 13
15 мај 1984 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

- од Социјалистичка Република Македонија, Лазар Мојсов;
- од Социјалистичка Република Словенија, Стане Доланц;
- од Социјалистичка Република Србија, Никола Љубичиќ;
- од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип Врховец;
- од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин Ѓурановиќ;
- од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Радован Влајковиќ;
- од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Синан Хасани, и
- Драгослав Марковиќ, како претседател на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 386
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

220.

Врз основа на член 322 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандман IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗБОРОТ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прогласува дека за членови на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избрани:

- Бранко Микулиќ, од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина;
- Лазар Мојсов, од Социјалистичка Република Македонија;
- Стане Доланц, од Социјалистичка Република Словенија;
- Никола Љубичиќ, од Социјалистичка Република Србија;
- Јосип Врховец, од Социјалистичка Република Хрватска;
- Веселин Ѓурановиќ, од Социјалистичка Република Црна Гора;
- Радован Влајковиќ, од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина;
- Синан Хасани, од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

- од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Бранко Микулиќ;

221.

Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Душан Алмипиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 380
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на Републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

222.

Врз основа на член 288 точка 1 и на член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За потпретседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Нуша Кершеван, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраната ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 381
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

223.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За претседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Стојан Бјелајац, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 382
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

224.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Милан Рајачиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 383
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стојан Бјелајац, с. р.

225.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Миливое Стијовиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 384
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

226.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. За потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Васил Туцаров, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука избраниот ќе ја врши почнувајќи од 15 мај 1984 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 385
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливое Стијовиќ, с. р.

227.

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста потпретседател на Сојузниот извршен совет Звоне Драган, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

228.

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет д-р Иво Марган, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/1
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

229.

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет м-р Абдулах Мутапчиќ, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/2
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

230.

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет Јанко Смоле, поради заминување на нова должност

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/3
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

232.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста сојузен секретар за внатрешни работи Стане Доланц, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/5
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

231.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста сојузен секретар за надворешни работи Лазар Мојсов, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/4
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

233.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста сојузен секретар за пазар и општи стопански работи Лука Релиќ, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/6
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

234.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски м-р Мустафа Назми, поради заминување на нова должноста.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/7
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

236.

Врз основа на член 283 точка 8 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За член на Сојузниот извршен совет и потпретседател на Сојузниот извршен совет се избира Јанез Земљарич.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/13
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

235.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди Драгомир Николиќ, поради заминување на нова должноста.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/8
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

237.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За член на Сојузниот извршен совет се избира д-р Љубомир Бабан.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/9
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

238.

Врз основа на член 283 точка 8 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За член на Сојузниот извршен совет се избира Јернеј Јан.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/10
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

240.

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За сојузен секретар за надворешни работи се именува Раиф Диздаревиќ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/14
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

239.

Врз основа на член 283 точка 8 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За член на Сојузниот извршен совет се избира Анто Сучиќ

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/11
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на Републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

241.

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

За сојузен секретар за внатрешни работи се именува Доброслав Кулафиќ

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/15
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

242.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ**

За сојузен секретар за пазар и општи стопански работи се именува м-р Сениша Корица.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/16
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

244.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

За претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди се именува Јовко Јовковски.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/18
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

243.

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ**

За претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се именува Мустафа Пљакиќ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392/17
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

245.

Врз основа на член 288 точка 3 и на член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандман VII точка 1 став 2 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 26 април 1984 година и на седницата на Сојузниот собор од 14 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**

За претседател на Уставниот суд на Југославија се избира д-р Васил Гривчев, судија на Уставниот суд на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 379
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на Републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

246

Врз основа на член 283 точка 9 и на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1984 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

I

Се разрешува од должноста заменик на сојузниот секретар за народна одбрана генерал-полковникот Дане Петковски.

II

За заменик на сојузниот секретар за народна одбрана се именува генерал-полковникот Илија Радаковиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за народна одбрана.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 393
15 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

247.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, врз основа на точка 2 став 2 од Амандманот V на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, член 286 став 3 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и чл. 138 и 139 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, го разгледа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година, и тргнувајќи од оцените и ставовите на работните тела на Соборот, заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, експозето на претседателот на Сојузниот извршен совет и мислењата и оцените изнесени во расправата на седницата на Соборот, врз основа на член 116 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1984 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

I

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го прифаќа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година. Во рамките на своите уставни функции и одговорности, Сојузниот извршен совет во изминатиот двогодишен период

вршел обемни и сложени работи и постигнал значајни резултати во својата работа, посебно имајќи предвид дека се тие остварени во мошне сложени и отежнати внатрешни и меѓународни услови. Постигнатите резултати се гледаат во извесно оживување на производството и зголемување на извозот на конвертибилното подрачје, во редовното извршување на преземените обврски спрема странство, во подобрувањето на платнобилансната ситуација во земјата, во преземањето мерки за водење на реална политика на каматните стапки и курсот на динарот, во подобрата снабденост на пазарот со производи за широка потрошувачка и сл. Притоа беше присутна ориентацијата кон сè поголемо уважување на економските законитости.

Меѓутоа, остварените резултати сепак заостануваат зад вистинските општествени потреби и утврдените цели и задачи. Во целост се заостанува во конкретизацијата и спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација, па за тоа бројни проблеми и тешкотии остануваат и понатаму отворени, особено во областа на производството, условите на стопанисувањето и материјалната положба на здружениот труд, девизниот систем, монетарно-кредитниот и банкарскиот систем, во областа на цените и сл.

Заради тоа и понатаму се мошне заострени проблемите на општествено-економскиот развој на земјата, што делумно се наследени од поранешните периоди, а се манифестираат, пред сè, во нарушените текови на општествената репродукција, големиот степен на задолженоста на земјата, во неликвидноста на стопанството, во зголемувањето и високата стапка на инфлацијата, во нарушувањето на функционирањето на единствениот југословенски пазар и др. Се продолжува стагнацијата во развојот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи, незадоволувачко е почитувањето на законитоста и не е доволна одговорноста во спроведувањето на утврдената политика.

Соборот на републиките и покраините укажува дека Сојузниот извршен совет би требало поефикасно да работи врз спроведувањето на Планот за остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и дека во Извештајот би требало појасно и поконтретно да се укаже на основните причини што доведоа до доцнење во остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација.

II

Имајќи ги предвид проблемите во општествено-економскиот развој на земјата, а тргнувајќи од целите и задачите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги обврзува Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата во наредниот период да ги насочат правците на својата активност посебно кон целосно спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација и што побргу да предложат измени на системските закони, а особено оние што непосредно се однесуваат на реализацијата на првата фаза од Долгорочната програма за економска стабилизација (Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените, законите со кои се уредуваат економските односи со странство, Законот за курсните разлики, Законот за финансирање на федерацијата и др.). Потребно е да се забрза работата врз трансформацијата за кредитно-монетарниот и банкарскиот систем и изградувањето на даночен систем врз основа на Долгорочната програма за економска стабилизација итн. Исто така е потребно Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата во наредниот период да ги насочат правците на својата активност кон: создавање услови за натамошно стабилно оживување на производството, особено на она што е наменето за из-

воз, производството на храна и енергија и супституција на увозот; отстранување на диспропорциите во тековите на општествената репродукција; поуспешно усогласување на прописите и мерките за подобрување на квалитативните фактори на стопанисувањето и мотивираноста на работниците за поголемо производство и доход; преземање и предлагање на синхронизирани мерки за финансиска консолидација на стопанството, банките и другите корисници на општествени средства; доследно спроведување на договорената политика и преиспитување на правата на корисниците во областа на општата и заедничката потрошувачка на сите нивоа; преземање мерки за забавување на инфлацијата и доследно спроведување на договорената политика за развојот на стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

Неопходно е врз самоуправни основи да се подготвуваат и навремено да се донесат полгорочниот општествен план на Југославија за периодот од 1986 до 1995 година, односно за определени подрачја и до 2000 година и Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Остварувањето на заедничките интереси во федерацијата, посебно кога е во прашање одлучувањето врз основа на согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, бара предлозите на Сојузниот извршен совет да бидат што поквалитетно подготвени, реално аргументирани и навремено доставени, за да се обезбеди што поефикасно и што поквалитетно вклучување на делегатската база во нивното разгледување и одлучување во Собранието на СФРЈ.

Во реализацијата на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони и другите прописи и општите акти треба да се обезбеди нивното доследно спроведување од страна на Сојузниот извршен совет и сите други субјекти и да се заостри одговорноста за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони. Сојузниот извршен совет треба редовно да го известува Собранието на СФРЈ за спроведувањето на сојузните прописи и општествените договори.

Сојузниот извршен совет треба својата програмска активност, во прв ред, да ја стави во функција на остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација. За таа цел, неопходна е и подобра синхронизација на програмата за работа на Сојузниот извршен совет со програмата за работа на Собранието на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет, во својата натамошна работа ќе тргнува од оцените и ставовите изнесени во овие заклучоци и ќе ги има предвид предлозите и сугестиите дадени во работните тела на Соборот, заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и на седницата на Соборот на републиките и покраините по повод разгледувањето на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет во изминатиот двогодишен период.

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 021-11/84-045
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

248.

Врз основа на член 139 став 2 алинеја 1 од Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, во рамките на својот делокруг, го разгледа Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет за периодот од мај 1982 до мај 1984 година, тргнувајќи од поднесеното експозе на претседателот на Сојузниот извршен совет и од оцените и предлозите на работните тела на Сојузниот собор и на заедничките работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ, како и од мислењата и оцените изнесени во текот на претресот на седницата на Соборот одржана на 14 мај 1984 година, оценувајќи ја во целост работата на Сојузниот извршен совет и, врз основа на член 129 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор одржана на 14 мај 1984 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

I

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека Сојузниот извршен совет, како извршен орган на Собранието на СФРЈ, во изминатиот двогодишен период во основа успешно (ги изврши работите и задачите, во рамките на своите уставни функции и одговорности за состојбата во сите области од општествениот живот, за спроведувањето на политиката и извршувањето на законите, другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за насочувањето и усогласувањето на работата на сојузните органи на управата.

Резултатите од двогодишната работа на Сојузниот извршен совет, што се остварувани во сложени и отежнати услови што бараа совладување на многубројни противречности и пречки, се недоволни и заостануваат зад вистинските општествени потреби, така што постојните многубројни и новите проблеми и тешкотии остануваат и понатаму и ќе бараат нови, исклучителни усилби од Сојузниот извршен совет.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на тоа дека Сојузниот извршен совет требаше поефикасно да работи врз спроведувањето на сопствениот план за остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и дека во Извештајот требаше појасно и поконкретно да се укаже на основните причини што доведоа до доцнење во остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација.

II

1. Поради забавување на динамиката во остварувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација, Сојузниот извршен совет, во рамките на своите права, должности и одговорности, треба уште повеќе и порешително да се ангажира за доследно и навремено остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација и за предлагање на грајни системски решенија врз нејзините основи.

Според тоа, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно ја нагласува потребата од интензивирање на активноста за квалитетно менување и усовршување на стопанско-системските решенија во областа на економските односи со странство, стекнувањето и распределбата на доходот, даночниот систем, системот на планирањето, монетарно-кредитниот и банкарскиот систем, системот на цени, пресметковниот систем и др.

Во натамошното остварување на задачите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација, мораат побрзо да се совладаат сегашните економски проблеми и да се отстрануваат причините за економската нестабилност, да се обезбеди посилно дејство на економските законитости, продуктивно стопанисување, структурални промени во стопанството и подинамичен економски развој во целост. За таа цел треба да се создаваат услови за подобро користење на внатрешните резерви, за зголемување на продуктивноста на трудот за поголемо меѓусебно здружување и поврзување на стопанството, за јакнење на материјалната база на стопанството и сл.

Во наредниот период една од најприоритетните задачи е оживувањето на производството и на вкупната стопанска активност, а посебно во дејностите што имаат приоритет во развојот, како и на производството што е наменето за извоз, производството со кое се супституира увозот и домашниот пазар се обезбедува со витални производи.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја истакнува нужноста Сојузниот извршен совет што побргу да предложи системски и други мерки заради обезбедување услови за поделосно остварување на единствениот југословенски пазар и за негово поуспешно функционирање.

Неопходни се мерки и активности со кои ќе се создадат услови инфлацијата не само да се држи под контрола, туку и во максимално можна мера да се забави во однос на минатогодишната, понатаму да се остварува политиката за намалување на диспаритетот на цените, да се подобри положбата на стопанството во општествената распределба за да може здружениот труд полесно да го поднесе растезот на трошоците и побрзо да се приспособува кон економските услови за стопанисување.

Усогласувањето на сите видови потрошувачка со материјалните можности и понатаму е една од основните задачи. За таа цел претстои изнаоѓање на натамошни системски решенија во врска со финансирањето на општата и заедничката потрошувачка, вклучувајќи го и финансирањето на буџетската потрошувачка на федерацијата. Поради тоа предстојат обврски во сите општествено-политички заедници да се започне со ревизија на правата на корисниците на средствата и на целокупната реорганизација на мрежата на интересното организирање.

Неопходно е да се интензивира работата врз донесувањето на општествени договори и на договорите во чиешто склучување учествуваат органите на федерацијата.

За остварување на Долгорочната програма за економска стабилизација од посебно значење е создавањето услови за поголемо продуктивно вработување, а посебно на младата генерација и за нејзино поефикасно вклучување во сите стопански и општествени активности.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ позитивно ги оценува активностите што ги водеше Сојузниот извршен совет врз спроведувањето на утврдената надворешна политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Ова, заедно со активноста на другите општествени фактори, овозможи нашата земја да оствари истакнатата улога во процесот на меѓународното спогодување, афирмирајќи ги вредностите на политиката на движењето на неврзаните земји во решавањето на проблемите на современиот свет, како на мултилатералните собори, така и по пат на унапредување на билатералните односи. Значајни усилби се вложени во решавањето на задачите на надворешен план што произлегоа од Долгорочната програма за економска стабилизација.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја истакнува потребата од продолжување на високиот степен на активност во областа на меѓународните односи и, во врска со тоа, нагласува дека мораат постојано да се вложуваат усилби за рационализација и што поцелосна координација на овие работи. Посебно се нагласува потребата во целост да се подобри и да се рационализира работата на сите фактори што дејствуваат во областа на економските односи со странство.

3. Имајќи го предвид се поголемото заострување во меѓународните односи, нужни се постојани усилби за јакнење на одбранбено-заштитната сила на општеството и за подготовка на сите субјекти за одбрана. Сојузниот извршен совет во наредниот период треба да предложи и да преземе мерки за уште поголема одговорност на сите за натамошните големи одбранбени способности на општеството и подготвување на земјата за одбрана, за поуспешна изградба и усовршување на вооружените сили и вкупно јакнење на нивната борбена готовност и способност, за обезбедување на материјални и други услови за развој на вооружените сили и за успешно остварување на производството на вооружување и воена опрема и за пошироко ангажирање на научните и развојните потенцијали на земјата во извршувањето на задачите на општонародната одбрана.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека треба да продолжи ангажирањето на Сојузниот извршен совет врз јакнењето на безбедноста.

Во склопот на усилбите што се вложуваат за јакнење на општествената самозаштита, потребно е и во иднина соодветно внимание да и се посвети на борбата за заштита на општествената сопственост и на другите вредности на нашето општество. Исто така е неопходно да продолжи активната борба против непријателските сили, тероризмот и другите сили и активности што го загрозуваат нашиот уставен поредок, правата и слободите на граѓаните.

Сојузниот извршен совет и одговорните сојузни органи на управата, во соработка со надлежните органи во СР Србија и САП Косово, и во иднина треба да вложуваат усилби заради побрзо надминување на проблемите во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во поглед на иселувањето на Србите и Црногорците под притисок, и во поглед на борбата против иредентистите и другите непријателски сили.

5. Сојузниот извршен совет треба активно да учествува во критичкото преиспитување на функционирањето на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправање и во доградбата на тој систем.

Сојузниот извршен совет треба уште порешително, подоследно и поефикасно, во согласност со своите уставни функции и одговорности, да работи врз спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти што ги утврдува Собранието на СФРЈ.

Сојузниот извршен совет, во поголем степен и порешително, треба да работи врз спроведувањето на суштинските цели и задачи од Програмата на активностите на натамошна трансформација на сојузната управа, бидејќи досегашните активности и мерки не се доволни. Во сегашниве сложени економски и политички услови, Сојузниот извршен совет во својата работа и во работата на сојузната управа треба да им обезбеди соодветен удел на најспособните и најкреативните стручни и научни работници, заради побрзо и поефикасно подготвување на предлог-одлуките и мерките за решавање на најсложените проблеми и задачи во областа на општествено-економските и политичките односи.

Бидејќи е на самиот почеток, создавањето на единствениот општествен систем на информирањето, а во неговиот склоп и на информациониот систем во федерацијата неопходно е да се интензивира работата врз неговата изградба.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ нагласува дека е неопходно во иднина порешително и подоследно да се поставува и да се остварува прашањето за одговорноста на Сојузниот извршен совет и на сојузната управа за состојбата во сите, односно во определени области од општествениот живот и за вршењето на другите нивни функции, во рамките на правата и должностите на федерацијата, како и на функционерите што раководаат со работата на сојузните органи на управата и сојузните организации, на раководните работници, работниците со посебни овластувања и на другите работници на работа во тие органи и организации.

6. Сојузниот извршен совет во својата натамошна работа ќе ги користи и сите предлози содржани во извешаите на работните тела на Соборот, како и предлозите што се изнесени во расправата на седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 021-11/84-025
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

249.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја разгледуваше Програмата на мерки и активности за остварување на целите и задачите од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФРЈ во 1984 година, со придружните материјали, и, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1984 година, донесува

ЗАКЛУЧОЦИ

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ во основа ја поддржува Програмата на мерки и активности за остварување на целите и задачите од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФРЈ во 1984 година во областа на агроиндустрискиот комплекс. Едновремено, Соборот смета дека треба веднаш и енергично да се пристапи кон нејзино спроведување, што треба да придонесе за остварување на целите и задачите на агроиндустрискиот комплекс, утврдени со Резолуцијата за 1984 година. Повеќегодишниот тренд на неостварување на планираната стапка на растежот на земјоделското производство, освен во 1982 година се продолжува и до денес.

Една од најзначајните причини за неостварувањето на планираното производство се недоволните и структурно неповолни вложувања. Не се остварува планираното растително производство, особено производството на индустриски растенија. Не се остваруваат ни заедничките вложувања во програмите за производство на храна.

Сточарското производство веќе подолго време стагнира и не се остварува планираниот растеж на производството на месо.

Планот на есенската сејба е намален во однос на претходната година. Пролетната сејба ќе се изврши до половината на мај, и покрај тоа што нема да се оствари планираната структура, иако е поповолна во однос на претходната година. Ќе се засеат повеќе индустриски растенија отколку минатата година, но помалку од планираните.

Во мошне сложените услови за стопанисување се вложувани усилби заради создавање на постабилни услови за агроиндустриското производство, што дадоа определени позитивни резултати. Меѓутоа, неопходно е и натаму да се преземаат мерки заради остварување на Долгорочната програма за агроиндустриското производство, што ќе ги мотивираат производителите за поголемо и попродуктивно производство.

Соборот на републиките и покраините укажува на тоа дека заради остварување на целите и задачите во развојот на производството на храна во 1984 година е неопходно навремено да се преземаат акции и мерки за обезбедување на материјални и економски услови, како претпоставки за зголемување на приносите и производството, откупот и извозот на земјоделски производи, а особено за поголемо производство на индустриски растенија, млеко и месо.

Бавно се одвива процесот на здружување на трудот и средствата врз долгорочни доходовни основи, како и процесот на здружување и поврзување на индивидуалните земјоделски производители со општествениот сектор.

Соборот на републиките и покраините смета дека мерките на тековната економска политика во 1984 година на сите нивоа треба суштествено да влијаат врз извршувањето на планираниот обем на производството на храна, за да го гарантираат остварувањето на целите утврдени во документите.

За таа цел е неопходно:

1. Со оглед на тоа што не е донесен навреме, како што е предвидено со Резолуцијата за 1984 година, без одлагање да се донесе договорот за условите и мерките за остварување на Програмата за производство на храна, што би се применувала во 1984/85 година;

2. Во согласност со Долгорочната програма за економска стабилизација, врз заеднички основи, да се разработи системот за поттикнување на производството на земјоделски и прехранбени производи заради зголемување и стабилност на производството и врз таа основа заради обезбедување на потрошувачка, откуп, извоз и резерви на земјоделски и прехранбени производи;

3. Што побргу, а најдоцна до крајот на јуни, да се склучи општествен договор за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива и средства за заштита на растенијата, што би се применувал во 1984 и 1985 година;

4. Навремено да се преземаат мерки за доследно извршување на Општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на опеределени производи, односно суровини за нивно производство во 1984 година на единствениот југословенски пазар и да се вложуваат усилби заради натамошна разработка на механизмите за обезбедување на материјал за репродукција, а особено на потребните количества вештачки губрива, средства за заштита на растенијата, ветеринарски лекови, резервни делови, гуми и неопходна протеинска добиточна храна;

5. Заради развивање на пазарот на земјоделски и прехранбени производи да се постигне договор за единствените елементи на аграрната политика на единствениот југословенски пазар, како и разработка на пазарните механизми. Во рамките на системот и политиката на цените да се создаваат услови за примена на политиката на цените за земјоделските и прехранбените производи според условите на пазарот, како што е утврдено во Долгорочната програма за економска стабилизација, за да може уште на почетокот од земјоделската 1984/85 година да почне да се применува оваа политика;

6. Да се преземаат мерки за забрзано формирање на пазарни резерви, како според обемот така и според структурата, вклучувајќи ги и резервите во жив добиток, што ќе бидат во функција на постабилното производство и снабденоста на единствениот југословенски пазар.

Потребно е да се забрза работата врз изградувањето на системот на стоконите резерви од организациите на здружен труд до федерацијата и прецизно да се дефинираат и да се утврдат начинот и условите за тоа кога и со кои резерви се интервенира на пазарот. Заради тоа, а најдоцна до септември, треба да се склучи општествен договор за утврдување на средствата за финансирање на стоконите резерви, со кои треба да се обезбедат стабилни извори на средства за формирање и пополнување на резервите на сите нивоа;

7. Сојузниот извршен совет и Народната банка на Југославија да најдат решенија за обезбедување на потребните средства за откуп на месо за потребите на стоконите резерви. Заради тоа е неопходно да се ангажираат и прометните организации, туристичкото стопанство и големите потрошувачи. За да се обезбеди континуитет и стабилност во сточарското производство треба што побргу да се обезбедат неопходните резерви на пченка;

8. Заради остварување на определувањето земјоделството заедно со извозот да има поповолни услови во поглед на кредитирањето, со мерките на кредитно-монетарната политика и деловната политика на банките да се обезбедат најповолни услови за кредитирање на производството, откупот и залихите на основни земјоделски производи во однос на другите селективни намени во утврдени монетарни и кредитни рамки.

Исто така, ќе се утврдат поповолни каматни стапки за земјоделското производство на кредит од примарната емисија и од кредитниот потенцијал на банките во однос на другите селективни намени, како и за долгорочно кредитирање на земјоделското производство, а сето тоа во рамките на усвоената политика на каматните стапки;

9. Билансирањето на производствените можности и потреби на домашниот пазар и извозот да биде на ниво на земјата и засновано врз компаративните предности на одделни производствени региони, затоа што само така може да биде во функција на извозот и на стабилното снабдување на домашниот пазар.

Заради остварување на програмите за извоз на земјоделски и прехранбени производи за 1984 година во вредност од една и пол милијарда долари, потребно е да се преземаат поорганизираните акции и мерки во создавањето на поповолни услови, што ќе го стимулираат побрзиот и поголемиот извоз на овие производи. За да се реализира политиката на поголем извоз, во рамките на Стопанската комора на Југославија треба да се иницира соодветна активност заради организирање на производството за извоз и организирање на извозот на земјоделски и прехранбени производи и врз таа основа да се склучат договори и спогодби.

Извозот на земјоделски и прехранбени производи може да се забрани само со претходно обезбедување на девизна компензација. Доколку дојде до забрана на извозот, на производителите на земјоделски производи треба да им се обезбедат девизни компензации, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, земајќи го предвид и Општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетните увози на определени производи, односно суровини за нивно производство во 1984 година.

Поради се поострите мерки на протекционистичката аграрна политика на светскиот пазар, неопходно е да се вложуваат усилби заради совладување на бариерите на пазарот на земјоделски и прехранбени производи, како и за освојување на нови пазари.

II

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека за да се обезбедат инвестиционите вложувања во зголемувањето на земјишните површини на општествениот сектор и на општествено организираното производство, како и во развојот на примарното производство, неопходно е перманентно да се води активна политика за вложување и кредитирање на инвестициите по пат на поттикнувачки мерки за овие намени.

Треба да се создаваат потребните услови за учество на инвестициите во примарното земјоделско производство на општествениот сектор за да биде нивното учество во вкупните општествени стопански инвестиции најмалку еднакво на учеството на земјоделството во општествениот производ на вкупното стопанство.

За натамошен и позабрзан развој на земјоделството е неопходно да се обезбеди самоуправно здружување на средствата на организациите - големи потрошувачи на храна и на туристичкото стопанство со средствата на организациите на здружен труд, агроиндустрискиот комплекс и земјоделците врз доходовни основи и со поднесување на заеднички ризик. За остварување на политиката за самоуправно здружување на средствата е потребно да се утврди систем за поттикнувачки мерки, во согласност со определувањата што се дадени во Долгорочната програма за економска стабилизација, што треба да се разработи во посебен материјал што е предвиден со Заклучокот на Соборот на републиките и покраините при донесувањето на Резолуцијата за 1984 година.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја поддржува Програмата на предвидените мерки во областа на земјишната политика, со тоа што е потребно, врз основа на Долгорочната програма за економска стабилизација, истите да се разработуваат, посебно во врска со поопштествувањето на земјоделското производство.

Соборот на републиките и покраините смета дека е потребно да се забрза донесувањето на општествениот договор за основите на заедничката земјишна политика.

Единственото решавање на основните елементи на аграрната политика треба да се заснова врз договарањето и утврдувањето на заедничките основи на земјишната и даночната политика. Во таа смисла треба да се настојува синхронизирано да се работи врз измените и дополнењата на законите за земјишната и за даночната политика.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека заради поголемо користење на водите е потребно да се обезбедат финансиски средства

за изградба на системи за наводнување и одводнување, пред се врз основа на здружување на непосредно заинтересираните субјекти од средствата на деловните банки, средствата на странски банки и од други извори по поповолни каматни стапки, со рокови на враќање што треба да се приспособат кон времето на експлоатацијата на тие објекти. За таа цел Сојузниот извршен совет треба целосно да ја согледа оваа проблематика и да поведе иницијатива за разрешување на ова прашање.

Напоредно со изградбата на големите системи за наводнување треба да се градат мали и едноставни системи што би можеле веднаш да се користат.

III

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека треба да се преземаат поефикасни системски и други мерки што ќе го поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата на сите економски заинтересирани субјекти за поголемо производство на храна за домашниот пазар и за извоз врз база на заедничкиот приход и доход.

Соборот на републиките и покраините оценува дека не се доволно разботени мерките и активностите за развој на земјоделското производство на индивидуалниот сектор, пред сè во областа на кредитирањето на ова производство, материјалното и кадровското оспособување на организациите на земјоделците и друго, и дека тие треба да се разработат во согласност со Препораката и Заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправното здружување на трудот и средствата.

Во здружениот труд и во општествено-политичките заедници е потребно да се преземаат што поконтретни мерки за поттикнување на поопштествувањето на производството и доходот на индивидуалниот сектор на земјоделството преку сите видови здружување на земјоделците и нивно долгорочно поврзување со општествениот сектор, заради стоковно производство, економска сигурност на производителите и поорганизирано обезбедување на домашниот пазар и извозот на храна.

IV

1. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, во согласност со утврдените обврски и задачи од Резолуцијата за 1984 година, укажува дека е неопходно Сојузниот извршен совет, до крајот на јуни, да ја подготви целокупната политика и предлозите на одделни мерки и конкретни решенија значајни за првата етапа од реализацијата на Долгорочната програма за економска стабилизација и на сепаратот за областа на агроиндустрискиот комплекс.

2. Соборот на републиките и покраините смета дека треба да се поддржи иницијативата секоја година, пред донесувањето на резолуцијата за општествено-економскиот развој за наредната година, навремено да се изврши расправа во Собранието на СФРЈ за состојбата и извршувањето на Програмата на мерките од областа на аграрната политика, од становиште на остварувањето на стратегијата на Долгорочната програма за развој на агроиндустриското производство, а заради донесување на плански документи и доследно остварување на задачите утврдени во Долгорочната програма за економска стабилизација. Сојузниот извршен совет треба да подготви извештај за реализацијата на Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс и, едновремено со утврдувањето на резолуцијата за наредната година, да донесе и програма на мерки за реализација на политиката во областа на агроиндустрискиот комплекс.

3. Тргувајќи од иницијативата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, како и од определувањата на Долгорочната програма, неопходно е да се разгледа потребата од конституирање на сојузен општествен совет за прашања на агроиндустрискиот комплекс и на одбор во Собранието на СФРЈ за аграрна политика.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ исто така го разгледуваше Извештајот за производство, преработката и прометот на сливи на домашниот и странскиот пазар, ги поддржува констатациите и мерките и во врска со тоа Соборот предлага при донесувањето на документите за среднорочниот и долгорочниот развој на СФРЈ да се имаат предвид и сливите, за да може и на нив да се однесуваат соодветните решенија и мерки.

Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 320-2/84-045
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

250.

Одборот за економски односи со странство на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и Одборот за надворешна политика на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја разгледуваа Анализата за спроведувањето на општествената акција врз трансформацијата на надворешнотрговската мрежа во странство и врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 14 мај 1984 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

Со системските закони (1977 година) за областа на економските односи со странство (а особено Законот за вршење на стопански дејности во странство и Законот за прометот на стоки и услуги со странство), е регулирана и проблематиката на нашата надворешнотрговска мрежа. Во системот е воведена и категоријата на општествена оценка на целесообразноста на работата на стопанските единици формирани во странство. Ревизијата (тн. пререгистрација) на вкупната мрежа е завршена 1980 година, кога се започна со оценување на нејзината рационалност и општествена оправданост. Оваа акција треба да биде завршена кон крајот на јуни оваа година.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ перманентно го следеше текот на трансформацијата на мрежата и, со оглед на забележаните појави и тешкотии од различен карактер, вршеше политичко насочување на акцијата со своите заклучоци донесени на 26 мај 1981 година и 1 февруари 1983 година.

Разгледувајќи ја Анализата за спроведувањето на општествената акција врз трансформацијата на надворешно-економската мрежа во странство, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека на планот на зголемувањето на извозот, како основна функција на надворешно-економската мрежа во странство, се постигнати значајни резултати и дека во процесот на трансформација на мрежата е остварен определен напредок, иако резултатите по републики и автономни покраини, како и по региони и земји – се разликуваат. Меѓутоа, сè уште се присутни проблемите наведени во заклучоците на овој Собор донесени на 1 февруари 1983 година. Овие за-

клучоци, според тоа, остануваат и понатаму актуелни и ги обврзуваат сите органи, организации и другите структури на кои се однесуваат.

Вршејќи контрола врз спроведувањето на своите заклучоци и со нив утврдената политика, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно укажува на следното:

1. при согледувањето на целокупната проблематика на надворешно-економската мрежа во странство треба да се тргнува од критериумите дека мрежата се формира за да ги извршува функциите што во нашиот систем на економски односи со странство и се наменети, дека може и дека мора да егзистира само таму каде што ја врши таа функција и во мера во која се врши. Во тековната економска политика нејзината основна и единствена задача е – извозот, првенствено на конвертибилното подрачје.

Во врска со тоа, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ истакнува дека основната улога и одговорност во процесот на трансформација на надворешно-економската мрежа во странство имаат организациите на здружен труд што таа мрежа и ја формирале, во чиј интерес е да ја оценат рационалноста на постоењето на мрежата од гледиштето на извозните резултати и оправданоста за постоењето на секое претставништво поединечно.

2. Бавното вршење на процесот на здружување на трудот и средствата на југословенскиот пазар, малиот обем на заедничкото производство за извоз, слабостите во спроведувањето на Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на прометните и производствените организации на здружен труд – се некои од најважните причини за пројавување на недостатоци во работата на мрежата, поединечниот и некоординираниот настап на организациите на здружен труд на светскиот пазар. За да се остварат поставените задачи, неопходно е организациите на здружен труд во заедничкото производство за извоз, поврзани во репроцелини, да најдат заеднички интерес за настап на светскиот пазар, бидејќи само на тој начин може да се обезбеди конкурентност на југословенските производи и да се намали нерационалноста во работата на мрежата (нелојална конкуренција, дуплирање на работите, несефикасно и нерентабилно работење на одделни претставништва итн.).

3. Неопходно е, исто така да се објективизира пристапот на мрежата и критериумите за нејзиното формирање: да се ослободиме од шаблонските и формалистичките мерки и сфаќања и да тргнеме од дадената состојба на мрежата што треба да се рационализира, пред сè со подвргнување на големината и составот на мрежата со стварните потреби на базата. Притоа треба да се има предвид долгорочната стратегија за развој на економските односи со дадената земја и да се диференцира пристапот кон одделни земји или региони, односно посебно да се стимулира развојот на мрежата на земјите во развој.

4. Потребно е големо внимание да им се посвети на кадрите што за секое подрачје и конкретна работа мораат да имаат специфични знаења од областа на техниката, истражувањата на пазарите и др. За тоа се потребни нови генерации на стручњаци – специјалисти, бидејќи е оценето дека во современиот свет со претставниците од општ профил повеќе не може да се оди. Затоа е потребно навремено, т.е. веднаш да се започне, односно да се забрза планирањето на стручното образование и усовршување на потребните кадри.

5. Потребно е да се преземат мерки да се обезбеди создавање на единствен информативен систем достапен на целото стопанство со кој би се опфатиле сите делови од мрежата, од претставништвата и деловните единици до дипломатско-конзуларните претставништва што во тој поглед имаат посебно важна улога и чиишто информации мораат да им бидат од полза на организациите на здружен труд.

Посебно е важно да се обезбеди целокупната мрежа на претставништва во една земја да биде единствен центар кој работи во полна координација што не смее да се доведе во прашање со ништо.

6. Бидејќи појавите на расцепканост, нерационалност, заемна нелојална конкуренција, отсуство на специјализација итн. во мрежата во странство се логичен одраз на состојбата на односите помеѓу стопанските и другите субјекти во земјата - императив за побрз успех во усилбите за нејзината трансформација е обезбедувањето на задолжително самоуправно спогодување помеѓу соодветните организации на здружен труд во земјата. Врз оваа, како на една од основните задачи, треба да инсистираат сите структури за да се осигура заедничко и координирано настапување на нашето стопанство во странство, при што поморскиот механизам, особено со координација на работата на општите здруженија и секции, има извонредна задача.

7. Неопходно е да се преземат и сите мерки да се обезбеди: спроведување на одлуките на Координациониот одбор при Сојузниот извршен совет; точност на потребните податоци, врз што треба да се ангажираат како органите за внатрешна контрола така и инспекциските служби; мобилизирање на политичката свест на работните луѓе и јавност во работата што треба да ги спречи појавите на приватизација, заташкување и интервенции (бидејќи е констатирано дека мрежата во најголем дел е наметната одозгора, па тоа е и причината што организациите на здружен труд, всушност, не ја прифатиле како свој функционален дел); утврдување на реалните сметки и интереси на организациите на здружен труд и заедницата како целина, односно да се обезбеди одлучувањето да не се врши во тесен круг на управните и затворените структури, туку одлуките да бидат резултат од влијанието на работните луѓе.

8. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ја прифаќа Анализата и заклучоците што, по повод нејзиното разгледување, ги донесе Сојузниот извршен совет за односите на заедничките стопански претставништва и дипломатско-конзуларните претставништва и уште еднаш укажува на бавноста со која се врши процесот на трансформација на целокупната мрежа и бара од сите одговорни субјекти - од организациите на здружен труд до собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини - да ги вложат потребните усилби да се спроведат во најкраток рок заклучоците на овој собор и на Сојузниот извршен совет.

9. Наредниот извештај за состојбата на мрежата, вклучувајќи ги и заедничките стопански претставништва, дипломатско-конзуларните претставништва, претставништвата на банките и на Туристичкиот сојуз на Југославија, како и мешовитите претпријатија, Сојузниот извршен совет ќе му поднесе на Собранието на СФРЈ до 15 септември оваа година - со преглед на извршувањето на заклучоците што ги донесе Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ. Овој извештај треба да ги опфати оцените и ставовите поврзани со расправите што во овој период ќе бидат водени во врска со нацртот на програмата за развој на мрежата што го направи Стопанската комора на Југославија. Извештајот треба да содржи и информација за текот на работата врз програмата за рационализација и реорганизација на заедничките стопански претставништва, како и предлози на критериумите за поблиску регулирање на условите за формирање и финансирање на заедничките стопански претставништва (што во согласност со заклучокот на Сојузниот извршен совет, Стопанската комора на Југославија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за надворешни работи треба да ги направат до септември оваа година).

Собрание на СФРЈ

Бр. 336-1/84-045
14 мај 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките и покраините,
Антун Бубиќ, с. р.

251.

Разгледувајќи го Извештајот за спроведувањето на Препораката на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, Собранието на СФРЈ врз основа на член 129 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од на 18 април 1984 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Прифаќајќи го Извештајот за спроведувањето на Препораката на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека во досегашната реализација на Препораката се остварени само почетни резултати и дека сèуште бавно се создаваат услови за побрзи и позначајни позитивни промени во материјалниот развој и во развојот на самоуправните општествено-економски односи во земјоделството и на село.

Сојузниот собор исто така оценува дека мошне бавно се одвива процесот на самоуправното организирање и здружување на земјоделците заради побрзо зголемување на земјоделското производство, а со тоа и на доходот на здружените земјоделци и остварувањето на нивните самоуправни права.

Во досегашното спроведување на Препораката, во некои средини се пројавија и определени негативни тенденции, како што се: отпорот кон формирање на нови здружни организации и кон трансформација на организациите на здружен труд за кооперација, во согласност со одредбите од Законот за здружениот труд и Законот за здружување на земјоделците; одлучувањето за организирање на земјоделците без нивно учество во фазата на подговките и договорите за организирање на земјоделците и наметнувањето на форми на организирање на земјоделците; укинувањето на земјоделските задруги, основните здружни организации и на основните организации на кооперанти и нивното претворање во работни единици; недоволната заинтересираност на организациите на здружен труд од областа на индустријата и прометот; недоволните поттикнувачки мерки за побрзо организирање и здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд; бирократизацијата на односите и стеснувањето на самоуправните права на здружените земјоделци и др.

2. Оценувајќи ги досегашните резултати, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја нагласува неопходноста од доследна реализација на определувањата содржани во Препораката, зашто со тоа би се придонело за побрзо остварување на задачите од Долгорочната програма за економска стабилизација, а пред се за натамошно зголемување на производството на храна, првенствено заради задоволување на потребите на населението со основни земјоделско-прехранбени производи, обезбедување на суровини за преработувачките капацитети во прехранбената индустрија, создавање на неопходни резерви на сите нивоа, намалување на увозот и обезбедување на поголем извоз и др.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека е од исклучително значење заострувањето на одговорноста на сите фактори, на сите нивоа, за извршувањето на определувањата од Препораката. Сојузниот собор посебно ја нагласува потребата од конкретна одговорност на сите фактори во производство на храна, и пошироко во општествената заедница, за нецелосно извршување на преземените обврски и за ненавремено и нецелосно ангажирање во донесувањето на мерките и обезбедувањето на потребните услови за нивно извршување.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е потребно со мерките на економската политика (со кредитно-монетарната политика, политиката на даноците и придонесите, земјишната политика, политиката на цените и стоквните резерви, со пензиско-инвалидската политика и др.) повеќе да се поттикнува самоуправното организирање и здружување на земјоделците и нивното вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, а заради побрзо зголемување на земјоделското производство и подобрување на структурата на производството врз основа на поголема специјализација и поделба на трудот.

Потребно е, повеќе отколку досега, со мерките на економската политика, како и со други мерки што се донесуваат на ниво на општините, републиките, односно автономните покраини, да се поддржува и да се поттикнува процесот на самоуправното организирање и здружување на земјоделците и нивното вклучување во системот на самоуправниот здружен труд.

Сојузниот собор нагласува дека во натамошното спроведување на Препораката е неопходна и поголема активност на сојузните органи и организации (Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Здружниот сојуз на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Здружението на банките на Југославија, Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување и другите сојузни органи и организации).

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на потребата во републиките и автономните покраини, во општините, месните заедници, организациите на здружен труд, коморите, банките, а посебно во задружните сојузи, критички да се оценат досегашните резултати, да се утврдат натамошните конкретни задачи, да се запрат негативните тенденции и порешително и поодговорно да се спроведува Препораката, а со тоа и да се придонесе да се реализираат утврдените задачи и политиката за развој на земјоделството и селото.

Сојузниот собор ја нагласува потребата задружните сојузи поефикасно и со значително поголем степен на организираност и сопствена одговорност да работат врз тоа: да се планира и да се програмира производството на земјоделските стопанства во областа на земјоделството, како и развојот на другите производствени и услужни дејности на село; да се обезбедува и да се организира стручна помош во примената на современата агротехника; да се обезбедуваат репродукциони материјали; долгорочно да се договара производството на земјоделските стопанства за потребите на преработувачката индустрија и потрошувачките центри; да се обезбедуваат стабилни услови за пласман на домашниот и на странскиот пазар и да се создаваат фондови за ризик заради побрз растеж на производството.

Програмите и активностите на задружните сојузи треба да имаат и најширока општествена поддршка. Во сите општини, во кои тоа досега не е направено, треба да се донесат акциони програми за побрзо самоуправно организирање и здружување на земјоделците. Со акционите програми треба да се определат мерките и активностите со кои ќе се создаваат услови за побрзо здружување на сите земјоделци, вклучувајќи ги и жените и младината, по основа на трудот – а не само по основа на сопственоста.

Потребно е побрзо да се обезбедуваат услови во согласност со Законот за здружениот труд и со законите за здружување на земјоделците, земјоделците слободно и самоуправно да се определуваат за начинот на организирање и формата на трансформација на организацијата на здружен труд за кооперација.

Во врска со тоа е потребно да се обезбеди јакнење на самоуправната положба на земјоделците во сите форми на нивното организирање и поголемо ангажирање и влијание на општествено-политичките и другите фактори, заради побрзо отстранување на бирократските појави и нелеповното однесување спрема здружените земјоделци.

6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 320-9/83-025
18 април 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

252.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ MUCODYNE, СИРУП ОД 200 ml, СЕРИИТЕ БР. 01059033, 01066043, 01130093, 01227034, 1226034, 01065043, 01165043, 01131093 и 01228034, ПРОИЗВОД НА „ЗОРКА“ – ШАБАЦ

1. Се повлекува од промет лекот MUCODYNE сируп од 200 ml, сериите бр. 01059033, 01066043, 01130093, 01227034, 1226034, 01065043, 01165043, 01131093 и 1228034, производ на „Зорка“ – Шабац, кој е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени количини од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. У-07-1115
27 април 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с. р.

253.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ GENTAMICIN, АМПУЛИ ОД 10x2 ml, СЕРИЈА БРОЈ 25670983 И СЕРИЈА БРОЈ 25830983, ПРОИЗВОД НА „БОСНАЛИЕК” – САРАЈЕВО

1. Се повлекува од промет лекот GENTAMICIN, ампули од 10x2 ml, серија број 25670983 и серија број 25830983, производ на „Босналиек” – Сарајево, кој е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени колични од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ”.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. У-07-1116
27 април 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р.

254.

Врз основа на член 56 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ SYMPATOL, АМПУЛИ ОД 1 ml, ВО ПАКУВАЊЕ ОД ШЕСТ АМПУЛИ, СЕРИЈА БРОЈ 005112 И СЕРИЈА БРОЈ 002072, ПРОИЗВОД НА „ЗДРАВЉЕ” – ЛЕСКОВАЦ

1. Се повлекува од промет лекот SYMPATOL, ампули од 1 ml, во пакување од шест ампули, серија број 005112 и серија број 002072, производ на „Здравље” – Лесковац, кој е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од наведените серии од точка 1 на ова решение, се должни сите затечени колични од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ”.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. У-07-1114
27 април 1984 година
Белград

Претседател на Сојузниот комитет за
труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р.

255.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој се врши испитување на типот на мерилата.

Член 2

Барањето за испитување на типот на мерилата ги содржи следните податоци:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот на мерилото;
- 2) назив на мерилото и ознака на типот на мерилото;
- 3) податоци за намената на мерилото односно на типот.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага:

- 1) техничка документација за мерилото;
- 2) мостра на мерилото.

Член 3

Техничката документација за мерилото содржи:

- 1) технички опис за метролошките својства и за принципот на работа на мерилото (мерен опсег; номинални вредности; класа на точност односно граници на дозволените грешки на мерилото и др.);
- 2) склопен цртеж, кинематска шема односно шема на спојувањето и фотографија на мерилото;
- 3) упатство за начинот на употреба на мерилото;
- 4) предлог за местото за ставање жиг

По барање на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: Заводот) подносителот на барањето е должен да достави и други податоци за мерилото ако се тие битни за испитување на односниот тип на мерилото.

Член 4

Мострата на мерилото што се поднесува за испитување на типот на мерилото содржи најмалку еден примерок од мерилото.

По барање на Заводот, подносителот на барањето е должен да достави потребен број примероци од мерилото зависно од мерилото чијшто тип се испитува.

Член 5

Испитувањето на типот на мерилото опфаќа преглед на техничката документација за мерилото и испитувања на метролошките својства и на употребливоста на типот на мерилото.

Член 6

Испитување на метролошките својства и на употребливоста на типот на мерилото се врши според метролошките услови и метролошките упатства, пропишани за односното мерило.

Член 7

За испитувањето на типот на мерилото се води записник кој содржи:

- 1) податоци за подносителот на барањето;
- 2) податоци за производителот на мерилото;

- 3) податоци за метролошките својства и употребливоста на мерилото;
- 4) податоци за испитувањето на типот на мерилото, со резултати од испитувањето;
- 5) начин на жигосување на мерилото;
- 6) општи забележувања за метролошките својства и употребливоста на типот на мерилото.

Член 8

Ако со испитувањето на типот на мерилото се утврди дека мерилото ги исполнува пропишаните метролошки услови и дека е погодно за употреба, Заводот донесува решение со кое се одобрува мерилата од односниот тип под определена службена ознака да можат да се поднесуваат на преглед.

Службената ознака служи за идентификација на одобриениот тип мерило.

Член 9

Ако со испитувањето на типот на мерилото не можат во целост да се утврдат својствата на конструкцијата и својствата на материјалите од кои е изработено мерилото, а што непосредно влијаат врз употребливоста на мерилото, со решението од член 8 на овој правилник може да се ограничи бројот на мерилата што можат да се поднесуваат на преглед.

Член 10

Решението за одобрување на типот на мерилото содржи:

- 1) назив на подносителот на барањето;
- 2) назив на мерилото;
- 3) ознака на типот на мерилото;
- 4) фирма односно назив или знак на производителот на мерилото;
- 5) податоци за намената на мерилото;
- 6) службена ознака на типот на мерилото;
- 7) број на мерилата од односниот тип што можат да се поднесуваат на преглед, ако бројот на мерилата се ограничува;
- 8) податоци за метролошките услови и метролошките упатства врз основа на кои е извршено испитување на типот на мерилото.

Прилогот на решението од став 1 на овој член содржи податоци за метролошките својства и за употребливоста на мерилото и начин на жигосување на мерилото.

Член 11

Решението со кое се одбива издавање на решението од член 8 на овој правилник содржи:

- 1) назив на подносителот на барањето;
- 2) назив на мерилото;
- 3) ознака на типот на мерилото;
- 4) фирма односно назив или знак на производителот на мерилото;
- 5) податоци за намената на мерилото;
- 6) податоци за метролошките услови и метролошките упатства врз основа на кои е извршено испитување на типот на мерилото.

Член 12

Барањето за дополнително испитување на типот на мерилото, покрај податоците од член 2 став 1 на овој правилник, содржи и службена ознака на типот на мерилото.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилагаат документацијата за преправка на мерилото и мостра на преправеното мерило.

Дополнително испитување на типот на мерилото се врши на начинот определен во чл. 5 до 7 на овој правилник.

Член 13

Ако со дополнителното испитување на типот на мерилото се утврди дека мерилото ги исполнува пропишаните метролошки услови и дека е погодно за употреба, Заводот донесува решение за дополнително на решението од член 8 на овој правилник со кое се одобрува преправеното мерило од одобриениот тип под иста службена ознака да може да се поднесува на преглед.

Член 14

Ако со дополнителното испитување на типот на мерилото се утврди дека мерилото не ги исполнува пропишаните метролошки услови или дека не е погодно за употреба, Заводот донесува решение со кое се одбива издавање на решението од член 13 на овој правилник.

Член 15

По извршеното испитување на типот на мерилото, мострата на мерилото му се враќа на подносителот на барањето, освен еден примерок што го задржува Заводот.

Член 16

Ако во текот на употребата на мерилото се утврди дека мерилото за кое е издадено решение од член 8 или решение од член 13 на овој правилник не е погодно за употреба, Заводот донесува решение за укинување на тие решенија.

Решението од став 1 на овој член содржи:

- 1) назив на мерилото;
- 2) ознака на типот на мерилото;
- 3) фирма односно назив или знак на производителот на мерилото;
- 4) службена ознака на мерилото.

Член 17

Одобриената врз основа на кои можат да се поднесуваат мерила на преглед, издадени до денот на влегувањето на овој правилник во сила, важат и понатаму.

Член 18

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за начинот на кој се врши типско испитување на мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/76).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-3

7 мај 1984 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,

Милисав Воичкиќ, с. р.

256

Врз основа на член 43 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ПОДРАЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ЗА КОНТРОЛА НА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШАТ ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали за контрола на мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: единиците за контрола на мери) вршат преглед на мерила.

Член 2

Барањето за преглед на мерило ги содржи следните податоци:

- 1) фирма односно назив и седиште на подносителот на барањето;
- 2) вид и број на мерилото;
- 3) фирма односно назив на имателот на мерилото;
- 4) место на кое се наоѓа мерилото;
- 5) службени ознаки на типот на мерилото (само за првиот преглед на мерилото).

Ако подносителот на барањето сака единицата за контрола на мери да издаде уверение со посебни податоци за резултатите од испитувањето на мерилото, должен е тоа да го назначи во барањето.

Член 3

Барање за преглед на мерила се поднесува, по правило, за секој преглед.

По исклучок од став 1 на овој член, барање за преглед на мерила може да се поднесува еднаш месечно, ако во текот на месецот преглед на мерилата се врши непрекинато.

Член 4

При прегледот на мерилата се води сметка најпрво да се изврши преглед на оние мерила кои поради поправка или преправка се исклучени од употреба, како и на нови мерила за чиј преглед се ангажирани големи материјални средства.

Член 5

Ако преглед на мерилата се врши во организација на здружен труд, работникот на единицата за контрола на мери е должен да се придржува кон работното време и куќниот ред што важат во таа организација (работа во смени и во денови на празници, дневен одмор и др.).

Член 6

На преглед се поднесуваат мерила што се исчистени и приготвени за преглед.

Член 7

Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, што произведуваат

ат и поправаат мерила, должни се работните простории и опремата за вршење преглед на мерилата да ги одржуваат така што да им одговараат на условите пропишани во член 46 став 2 на Законот за мерните единици и мерилата.

Во просторните во кои се врши преглед на мерилата не можат да се вршат други работи или да се држат предмети што не се во врска со прегледот на мерилата – додека се врши преглед на мерилата.

Ако просторите во кои се врши преглед на мерилата и опремата за вршење преглед на мерилата не се одржуваат така што да ги исполнуваат условите пропишани во Законот од став 1 на овој член, ќе се запре прегледот на мерилата сè додека не се отстранат сите забележани недостатоци.

Член 8

Работникот на единицата за контрола на мери нема да изврши преглед на мерилата, ако не се исполнети условите за вршење преглед предвидени со Законот за мерните единици и мерилата, со прописите понесени врз основа на тој закон и со овој правилник.

Ако работникот на единицата за контрола на мери одбие да изврши преглед на мерило, должен е за тоа да состави записник заради известување на подносителот на барањето за преглед на мерило за причините поради кои не е извршен преглед на мерилото.

Член 9

При првиот преглед на увезено мерило, увозникот односно застапникот на странска фирма е должен да обезбеди присуство на стручно лице што извршило подготовка на мерилото за преглед.

Член 10

Периодичен преглед на мерила во привремени службени простории на единицата за контрола на мери – центрите за периодични прегледи на мерила и во просториите на организациите на здружен труд – имателите на мерила, се врши според програмата за работа што ја утврдува единицата за контрола на мери.

Член 11

Единиците за контрола на мери се должни навремено да ги известат имателите на мерила на определено подрачје за времето на вршење на периодичниот преглед на мерилата.

Член 12

Прегледот на мерила опфаќа:

- 1) идентификација на мерилото;
- 2) испитување на метролошките својства на мерилото.

Идентификацијата на мерило ја опфаќа постапката за утврдување дали мерилото му одговара на одобриениот тип мерила.

Испитување на метролошките својства се врши според метролошките услови и метролошките упатства, пропишани за односниот вид мерила.

Работникот на единицата за контрола на мери води записник за прегледот на определени видови мерила, кога е тоа пропишано. Во записникот се внесуваат податоци за видот и називот на мерилото, основните карактеристики на мерилото, времето на прегледот, условите под кои е извршен прегледот и за резултатите од прегледот, како и други податоци значајни за оцена на исправноста на мерилото.

Член 13

Мерилата што се еднаш жигосани ќе се примаат на преглед сè додека ги исполнуваат пропишаните метролошки услови, или додека нивното пуштање во промет и употреба не се забранети во смисла на член 53 од Законот

за мерните единици и мерилата, односно додека не се укине решението за одобрение на типот на мерилото во смисла на член 37 став 1 од тој закон.

Мерилата што се наоѓаат во употреба, а за кои не се издадени одобренија, ќе се примаат на преглед и ќе се прегледуваат според важечките метролошки услови и метролошки упатства за тој вид мерила.

Член 14

Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, што произведуваат или поправаат мерила, го поднесуваат својот план за преглед на мерилата, со податоци за видот и бројот на мерилата, до надлежната единица за контрола на мери најдоцна до 31 декември тековната година, за наредната година во која ќе се врши задолжителен преглед на мерилата.

Член 15

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за начинот на кој организите за контрола вршат задолжителен преглед на мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/78).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 91-717-4

7 мај 1984 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали

Милосав Вончиќ, с. р.

257.

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА И ПРОСТОРИТЕ МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НА КОИ ИМ Е ДОВЕРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просторите мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: овластените организации) на кои им е доверен преглед на работните еталони и мерилата определени со Наредбата за определување на работните еталони и мерилата чиј преглед може да им се довери на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84).

Член 2

За вршење на задачите и работите на преглед на работните еталони и мерилата, овластената организација мора да има работници со соодветна стручна подготовка.

Член 3

Работникот на кој во овластената организација му е доверено да ги води и организира задачите и работите на преглед на работните еталони и мерилата и работникот што го заменува мораат да имаат соодветно високо стручно образование, работно искуство врз преглед на работни еталони и мерила или врз задачи и работи на изработка и одржување на мерила.

Под соодветно високо стручно образование на работниците од став 1 на овој член се подразбира високо стручно образование стекнато на технички или природно-математички факултет.

Член 4

Работниците што учествуваат во задачите и работите врз преглед на работните еталони и мерилата мораат да имаат соодветен степен на стручно образование што му одговара на средно стручно образование.

Под соодветно стручно образование на работниците од став 1 на овој член се подразбира најмалку степен на средно стручно образование од машинска, електротехничка, хемиска, технолошка и друга соодветна насока или соодветна квалификација.

Работниците од став 1 на овој член мораат да бидат оспособени за преглед на работните еталони и мерилата.

Член 5

Овластената организација мора да има соодветни еталони и помошна опрема што овозможуваат спроведување на пропишаните начини и методи за преглед на работните еталони и мерилата.

Член 6

Еталоните и помошната опрема од член 5 на овој правилник мораат да ги исполнуваат пропишаните метролошки услови.

Член 7

Прегледот на работните еталони и мерилата се врши, по правило, во просторите на овластената организација.

Просторијата треба да биде таква што во неа да можат да се спроведат пропишаните начини и методи за преглед на работните еталони и мерилата.

Член 8

Просторијата во која се врши преглед на работните еталони и мерилата мора да ги исполнува следните услови:

1) да има уред за одржување на влијателните фактори на микроклимата во границите пропишани за определен вид работен еталон односно мерило, ако тие влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и методи на преглед;

2) да биде заштитена од влијание на механички вибрации, потреси, електромагнетски пречки и сл., ако тие влијаат врз спроведувањето на пропишаните начини и методи на преглед.

Ако за преглед на работни еталони или мерила од определен вид се бара постојано одржување на некој од влијателните фактори на микроклимата во просторијата во границите на дозволени отстапувања, просторијата мора да има и уреди за мерење или регистрирање на тие фактори.

Член 9

Изворите на енергија што се употребуваат при прегледот на работните еталони и мерилата мораат да овозможуваат спроведување на пропишаните начини и методи на преглед и да бидат поставени така што со својата работа да не го попречуваат прегледот.

Член 10

Во просторијата во која се врши преглед на работните еталони и мерилата мора да биде сместена само опрема што се користи за преглед на работните еталони и мерилата и таа мора да биде распоредена така што да не биде изложена на директно влијание на сонцето и на изворите на топлина, како ни на влијание на агресивни гасови, чад, прав или некои видови зрачења.

Член 11

Овластената организација обезбедува, по потреба, посебни простории за подготовка на работните еталони и мерилата, односно работни комори за преглед на работните еталони и мерилата, со сопствена вентилација.

Член 12

Решенијата донесени врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/76 и 74/80) важат и понатаму.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-8
7 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

258.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ ВРШИ ДОВЕРУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ НА РАБОТНИТЕ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: Заводот) врши доверување на прегледот на работните еталони и мерилата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: овластените организации) од чл. 57 и 58 на Законот за мерните единици и мерилата.

Член 2

Барањето за доверување на прегледот на работните еталони и мерилата содржи:

- 1) фирма односно назив или знак на овластената организација;
- 2) видови на работните еталони и мерилата, со нивните метролошки својства што овластените организации можат да ги прегледуваат.

Кон барањето од став 1 на овој член се прилагаат;

1) акт за регистрацијата на овластената организација кај надлежниот стопански суд за соодветната дејност;

2) список на еталоните и помошната опрема што ќе се употребуваат при прегледот на работните еталони и мерилата и нивните метролошки својства, со техничката документација;

3) име и презиме и податоци за стручната подготовка на работникот во овластената организација кој ги води и организира задачите и работите на преглед на работните еталони и мерилата;

4) име и презиме и податоци за стручната подготовка на заменикот на работникот од точка 3 на овој став;

5) податоци за стручната подготовка на работниците што непосредно работат врз задачите и работите на прегледот на работните еталони и мерилата;

6) нацрт и опис на просторијата во која се врши преглед на работните еталони и мерилата;

7) податоци за можноста за остварување и одржување на влијателните фактори на микроклимата.

Член 3

За утврдување на исполнетоста на условите од член 2 на овој правилник, директорот на Заводот формира комисија.

Комисијата ја утврдува особено исполнетоста на условите во поглед на: стручната подготовка на работниците, опремата и просториите.

Исполнетоста на условите во поглед на просториите за преглед на работните еталони и мерилата комисијата ја утврдува со обиколка на просториите, со мерење на влијателните фактори на микроклимата, како и со увид во организацијата на работите.

За својата работа комисијата му поднесува писмен извештај на директорот на Заводот, врз основа на кој директорот на Заводот донесува решение со кое ѝ се дава овластување за преглед на работните еталони и мерилата на овластената организација – подносител на барањето.

Член 4

Решението од член 3 став 4 на овој правилник содржи:

1) фирма односно назив или знак на овластената организација – подносител на барањето;

2) податоци за еталоните и помошната опрема, со нивните метролошки својства, со кои ќе се врши преглед на работните еталони и мерилата;

3) податоци за работните еталони и мерилата, со нивните метролошки својства, што овластената организација може да ги прегледува;

4) име и презиме на работникот што ги води и организира задачите и работите на преглед на работните еталони и мерилата, како и на неговиот заменик;

5) број на жигот со кој ќе се потврдува исправноста на работните еталони и мерилата;

6) податоци за подрачјето на кое овластената организација ќе ги прегледува работните еталони и мерилата.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-7
7 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

259.

Врз основа на член 63 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА СОДРЖИНАТА И ОБЛИКОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ ВРЗ ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА НАДЗОР И ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат:

1) содржината и обликот на службената легитимација (во натамошниот текст: легитимацијата) на работниците што работат врз задачи и работи на надзор:

а) над одржувањето на пропишаните услови во лабораториите во кои подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали за контрола на мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: единици за контрола на мери) вршат преглед на мерилата;

б) над прегледот на работните еталони, мострите на референтните материјали и мерилата што го вршат организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници на кои Заводот им го доверил прегледот;

в) над исполнувањето на условите врз основа на кои им е доверен прегледот на работните еталони, референтните материјали и мерилата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници;

г) над исправноста, прометот и употребата на мерилата и употребата на мерните единици во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2) водењето на евиденција за издадените легитимации.

Член 2

Образецот на легитимацијата што им се издава на работниците на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали односно на работниците на единиците за контрола на мери (во натамошниот текст: работниците на Заводот) што работат врз задачи и работи на надзор содржи:

1) на надворешната страна од кориците, на средината, втиснат грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а под грбот назив: „Службена легитимација”;

2) на внатрешната страна на кориците-место за фотографија со димензии 55 mm x 35 mm и место за потпис на имателот на легитимацијата;

3) на првата страна, на врвот, натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија”, а под тоа натпис: „Сојузен завод за мери и скапоцени метали – Белград”;

4) на втората страна место за:

а) запишување на презимето, татковото и личното име на работникот на кого му се издава легитимацијата;

б) натпис: „Сојузен завод за мери и скапоцени метали – Белград”, а под тоа – место за запишување на називот и седиштето на организационата единица на Заводот;

в) запишување на регистарскиот број на легитимацијата и на датумот на нејзиното издавање, место за отпечаток од службениот печат и место за потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата;

5) на третата страна – десет отпечатени рубрики за заверка на легитимацијата;

6) на четвртата страна и на следните страни отпечатен извод од Законот за мерните единици и мерилата (чл. 62 до 73).

Член 3

Образецот од легитимацијата е во повез од скај во црна боја, со димензии 100 mm x 70 mm.

Член 4

Легитимацијата ја издава директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Легитимацијата се заверува за секоја календарска година.

Легитимацијата на работник во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ја заверува директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, а легитимацијата на работник на единицата за контрола на мери – раководителот на единицата за контрола на мери.

Член 5

За издадените легитимации се води евиденција во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Евиденцијата за издадените легитимации содржи: презиме и име на работникот на кого му е издадена легитимацијата, регистарски број, датум на издавањето и рубрика за забелешки.

Член 6

Ако работник на Заводот ја загуби легитимацијата или на друг начин остане без неа, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето на легитимацијата, да го извести непосредниот раководител и исчезнувањето на легитимацијата писмено да го обрзложи.

Уништената, загубената или на друг начин исчезната легитимација се огласува за неважечка, и за тоа се става забелешка во рубриката за забелешки.

Член 7

Легитимацијата се одзема:

1) кога на работникот на Заводот (имател на легитимација) ќе му престане работниот однос;

2) во случај на злоупотреба.

Одземените легитимации ги уништува комисија чии членови ги именува директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 8

Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и обликот на службената легитимација на работниците што вршат работи на контрола на мерилата и надзор над исправноста и употребата на мерилата и за водењето на евиденција за издадените службени легитимации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/77).

Легитимациите издадени според Правилникот од став 1 на овој член ќе се заменат со легитимациите предвидени со овој правилник најдоцна до 31 декември 1984 година.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-6

7 мај 1984 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,

Милосав Воичкиќ, с. р.

(надворешна страна на кориците)

(внатрешна страна на кориците)

(ГРБ НА СФРЈ)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(потпис на имателот на службена легитимација)

(прва страна)

(втора страна)

Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Сојузен завод за мери и скапоцени метали – Белград

(презиме, татково име и лично име)

Сојузен завод за мери и скапоцени метали – Белград

Рег. број: _____ (датум на издавањето)

М. П. _____ (потпис на лицето овластено за издавање на службена легитимација)

(трета страна)

Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)
Важи за 19	_____	М.П.	_____
			(потпис)

(четврта страна)

ИЗВОД

од Законот за мерните единици
и мерилата („Службен лист
на СФРЈ”, бр. 9/84)

(чл. 62 до 73)

260.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ МЕРИЛА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ И ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА

1. На задолжително испитување на типот подлежат следните мерила, и тоа за:

1) должина, површина, зафатнина, агол, маса, густина (зафатнинска маса), концентрација, време, фреквенција (зачестеност), брзина, сила, тврдост, притисок (напон), вискозност, енергија, количество на топлина, моќност, јачина на електричната струја, електричен напон, електрична отпорност, електрична капацитивност, индуктивност, магнетна индукција, магнетен флуks, јачина на магнетното поле, температура, фотометриски големини, радиометриски големини, активности на радиоактивниот извор, апсорбирани дози на јонизирачки зрачења, експозициони дози на јонизирачки зрачења, звучен притисок - што се употребуваат во областа на здравството, што се наменети за заштита на луѓето и имотот и што служат за пресметка и за контрола на квалитетот во врска со пресметката;

2) кои се употребуваат како еталони (контролни мерила, уреди и сл.), а служат за преглед на мерилата.

2. Мерилата од точка 1 на одредбата под 1 од оваа наредба не подлежат на задолжително испитување на типот:

- 1) ако се користат во производствен процес на работа;
- 2) ако служат во научноистражувачки цели;
- 3) ако служат како училиа во образовно-воспитен процес;
- 4) ако се наменети за лична употреба;
- 5) ако се користат како индикатори.

На задолжително испитување на типот не подлежат машини и уреди за дозирање, полнење и пакување, цистерни, резервоари, танкови, танкери, разладни садови за млеко (лактофризи) и угостителски садови.

3. Мерилата од точка 2 на оваа наредба можат да подлежат на задолжително испитување на типот на барање од производителот, увозникот или застапникот на странската фирма.

4. На задолжителен преглед подлежат следните мерила, и тоа за:

1) должина:

а) со подела и гранични површини:

- едноделни мерила на должина (лењери, летви и сл.);

- мерни летви за мерење ниво на течност;

- нивелмански, тахиметриски и базиски летви;

- сложиви мерила на должина;

- мерила со мерна лента;

- уреди за мерење на должина (жици, кабли, текстилни ткаенини, хартии и др.);

- автоматски мерила за ниво на течности;

- планпаралелни гранични мерила;

- гранични мерила (чатали, чепови, прачки);

- подвижни мерила;

- микрометарски мерила;

- мерни сатови и мерила со мерен сат;
- мерила на широчина и надвишување на колосекот;
- мерила на дебелина;
- диоптриметри;
- мерни машини и далномери;
- б) за правост, рамност и рапавост:
 - рамнала;
 - мерни плочи;
 - мерила на рапавост;
- в) таксаметри;

2) површина:

- планиметри;
- справи за мерење на површини;

3) зафатнина:

- а) на цврсти материјали;
 - мерила за сипкави материјали;
 - рамки за дрва;
 - сандаци, рамки и други мерила за градежен материјал;

б) на течност:

- лабораториски мерила за течности (шишиња, цилиндри, пипети, бирети и др.);
- медицински инјекциони шприцеви;
- угостителски садови (чаши, шишиња и бокали);
- буриња и каси, ако служат како мерила;
- канти и балони, ако служат како мерила;
- цистерни, резервоари, танкови и танкери ако служат како мерила;
- разладни садови за млеко-лактофризи, ако служат како мерила;
- мерни садови;
- млекомери;
- проточни мерила за топла и студена вода - водомери;

справи со мерни садови за течности;

- справи за мерење на течни горива и мазива;
- проточни мерила за течни горива и мазива;
- проточни мерила за разни течности;
- проточни мерила со пригушница;

в) на гасови и пареи:

- лабораториски мерила за гасови (бирети, мерни цевки, микроазотометри и др.);
- проточни мерила за гасови - гасомери;
- проточни мерила со придушница;
- мерила што ја коригираат зафатнината на гасот;

г) на машини и уреди за дозирање, полнење и пакување;

4) агол:

- аголници;
- агломери;
- либели;
- гранични мери на агол;
- повеќестрани призми и оптички полигони;

- поделни апарати и поделни маси;
- теодолити, нивелири и сл.;
- гониометри;
- синусни лењири;
- автоколиматори;

5) маса:

- тегови со класа на точност E₁, E₂, F₁, F₂, M₁ и M₂;
- ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност I, II, III и IIII;
- ваги со автоматско функционирање со класа на точност A и B;
- автоматски ваги на транспортна лента со класа на точност 1 и 2;
- автоматски контролни ваги;
- ваги за градежни цели (цемент, чакал, вода и подготовка на асфалт);
- ваги за мерење на маса на возило во движење;
- ваги за сортирање;
- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување;
- ваги за определување на други големини;
- направи за определување на квалитетот на житарици и маслодајни култури (хектолитарска маса и влага);
- мерни направи на ваги со максимално мерење над 9000 kg;

6) густина (зафатнинска маса) и концентрација:

- аерометри;
- алкохолметри;
- ебулиоскопи;
- рефрактометри;
- бутирометри за млеко, павлака и сирење;
- уреди за определување на содржината на масата во прехранбени производи;
- влагомери;
- анализатори на гасови за контрола на издувните гасови кај моторни возила;
- изотопски мерила;

7) време:

- вклопни часовници за мерни групи за мерење на електрична енергија;
- вклопни часовници за мерни групи за мерење на електрична енергија, со вклопник на максимум;
- секундомери;
- давачи на импулси што се користат во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај;
- часовници за мрежна тонфреквентна команда;
- часовници за паркирање на возила;

8) фреквенција (зачестеност):

- фреквенотметри;
- мерила за фреквенција и амплитуда на акустични вибрации;
- мерила за фреквенција и амплитуда на механички вибрации;

9) брзина:

- хроностахографи;
- мерила за контрола на брзина на возила во движење (Доплерови радар и сл.);

10) сила и тврдост:

- динамометри;
- мерни кутии со жива, со електромеханички претвора-чи или со еластичен мерен елемент;
- мерила (машини и уреди) за испитување на механичките својства на материјалите врз основа на мерење на силата;
- мерила за мерење на силата на кочењето кај моторни возила;
- апарати за мерење на тврдоста по Роквел, Бринел и Викерс;
- уреди за испитување на пружини;

11) притисок (напон):

- мерила за притисок со еластичен мерен елемент (манометри, вакуумметри и мановакуумметри);
- мерила за притисок со течност;
- манометри за мерење на крвен притисок;
- манометри за мерење на притисок во пневматици;
- мерила на притисок со електромеханички претвора-чи;

12) вискозност:

- вискозиметри;

13) енергија и количество на топлота:**а) за електрична енергија:**

- броила на активна електрична енергија;
- броила на реактивна електрична енергија;
- броила на привидна електрична енергија;
- броила на електрична енергија на еднонасочна струја;

б) за количество на топлота:

- мерила за количество на топлота;
- мерила на топлота на согорување;

14) моќност:

- ватметри, варметри и фазметри;

15) јачина на електрична струја:

- амперметри;
- струјни мерни трансформатори со класа на точност 0,1, 0,2 и 0,5;

16) електричен напон:

- волтметри;
- напонски мерни трансформатори со класа на точност 0,1, 0,2 и 0,5;
- анализатори на брановилна форма на напон;

17) електрична отпорност:

- омметри;
- мерила на отпорност на взаемјенување;
- мерила на отпорност на изолација;
- мерила на отпорност на јазел;
- декади на отпорност;

18) електрична капацитивност:

- мерила на капацитивност;
- декади на капацитивност;

19) индуктивност:

- мерила на индуктивност и меѓуиндуктивност;
- декади на индуктивност;

20) магнетни индукции:

- тесламетри;
- магнетни вариометри;

21) магнетен флуks:

- веберметри;

22) јачина на магнетно поле:

- магнетометри;

23) температура:

- отпорни термометри и мерила со отпорни термометри;
- гермопарови и мерила со термопарови;
- оптички пирометри;
- радијациони пирометри;
- стаклени термометри полнети со течност;
- специјални термометри (манометарски, акустични, спектроскопски, биметални, логометри, Бекманови и др.);

24) фотометриски големини:

- мерила на светлосна јачина;
- мерила на светлосен флуks;
- мерила на осветленост;
- мерила на луминација (сјај);

25) радиометриски големини:

- мерила на јачина на зрачење;
- мерила на флуks (сила) на зрачење;
- мерила на ирадијанција (озраченост);
- мерила на радијанција (енергетски сјај);

26) активноста на радиоактивните извори:

- 4л коинцидентни апаратури;
- 4л бројачи (пропорционални, сцинтилациони, Гајгер-Милерови и сл.);
- бројачи во определен просторен агол;
- Гајгер-Милерови бројачи;

- полупроводнички бројачи;
- јонизациони комори;

27) апсорбирана доза на јонизирачки зрачења:

- калориметри за мерење на апсорбирана доза;
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана до-

за;

28) експозициони дози на јонизирачки зрачења:

- графитни јонизациони комори;
- воздушно еквивалентни јонизациони комори;
- екстраполациони и решеткасти јонизациони комо-

ри;

- дозиметри;

29) звучни притисоци (нивоа):

- мерачи на звук;
- аудиометри.

5. На задолжителен преглед не подлежат мерилата што се наменети за лична употреба, што служат како учили во образовно-воспитниот процес и мерилата што се користат како индикатори. На такви мерила мора на видно место да стои натпис од кој се гледа намената за која се користат тие мерила.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на видовите мерила за кои прегледот е задолжителен („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/76).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-2
7 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Војчиќ, с. р.

261.

Врз основа на член 26 став 2 и член 41 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШАТ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА

1. Роковите во кои се вршат периодични прегледи на еталоните изнесуваат, и тоа за следните еталони:

1) за должина:

- а) една година за еталоните:
 - мерна лента;
 - гранични паралелни мери;
 - прстен;
 - валјак;
- б) две години за еталоните:
 - мерен лењир;
 - за рамност;

- за рапавост;
- уред за преглед на мерила со мерни ленти;
- уред за преглед на мерни лењири;
- уред за преглед на паралелни гранични мерила;
- уред за преглед на мерни часовници;
- уред за преглед на мерила за широчина и надвишување на колосек;
- уред за испитување на автоматски мерила на нивото на течност;
- уред за преглед на таксаметри;

2) за површина:

две години за еталоните за површина:

3) за зафатнина:

- а) една година за еталоните:
 - мерни садови до 1000 литри;
 - проточни мерила;
 - уреди за испитување на проточни мерила со мерна придушница;
- б) три години за еталоните:
 - мерни садови над 1000 литри;
 - уред за испитување на буриња;
 - уред за испитување на непропустливоста на медицински инјекциони шприцеви;
 - уред за испитување на угостителски садови;
 - уред за испитување на водомери;
 - уред за испитување на гасомери;
 - уред за испитување на коректори за зафатнина на гас;
 - уред за испитување на проточни мерила за течност;
 - уред за испитување на бројачи на проточни мерила;

4) за агол:

- а) две години за еталоните:
 - оптичка призма и полигон;
 - гранични мери на агол;
 - гониометар;
 - автоколиматор;
 - интерферометар за мали агли;
 - уред за испитување на либели;
- б) три години за еталони лимбови;

5) за маса:

- а) една година за еталоните:
 - тегови со класа на точност Е₁, Е₂, Ф₁, Ф₂ и М₁;
 - ваги за испитување на тегови;
 - справи за определување на квалитетот на жита и маслодајни култури;
- б) три години за еталоните:
 - уред за испитување на мерни направи;
 - уред за испитување на мерни претворувачи за ваги;

б) за густина (зафатнинска маса) и концентрација:

две години за еталоните:

- за испитување на ареометри;
- за испитување на алкохолometri;
- за испитување на ебулиоскопи;
- уред за испитување на аерометри и алкохолometri;
- уред за испитување на бутирометри;
- влагомер;
- уред за анализатори на гасови;

7) за време:

една година за еталоните:

- за време (часовник);
- уред за испитување на вклопни часовници;
- уред за испитување на секундомери;
- уред за испитување на давачи на импулси што се користат во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај;

8) за фреквенција (зачестеност):

а) една година за еталоните:

- фреквенцметар;
- сигналгенератор;
- б) две години за еталонот звучна виљушка;

9) за брзина:

две години за еталонот уред за испитување на хроно-
тахографи;

10) за сила и тврдост:

две години за еталоните:

- за сила со директно оптоварување;
- уред за испитување на мерни претворувачи;
- мерна кутија со жива, со електромеханички претво-
рувач или со еластичен мерен елемент;
- динамометар;
- уред за испитување на мерилата за силата на коче-
ње кај моторни возила;

11) за притисок (напон):

а) една година за еталонот за притисок со еластичен
мерен елемент (манометар, вакууметар и мановакуумме-
тар);

б) две години за еталоните:

- за притисок со течност;
- уред со тегови и клип за испитување на мерилата за
притисок;

12) за вискозност:

една година за еталонот за испитување на вискози-
метри;

13) за енергија и количество на топлина:

а) една година за еталоните:

- статичко (електронско) броило на електрична енер-
гија;

– автоматски и полуавтоматски уред за испитување
на броила на електрична енергија;

– уред за испитување на мерила за количеството на
топлина;

– за преглед на уреди за испитување на броила на
електрична енергија;

б) две години за еталоните:

- индукционо броило на електрична енергија;
- уреди за испитување на броила на електрична енер-
гија;

14) за моќност:

а) една година за еталонот електронски ватметар и
варметар;

б) две години за еталоните ватметар и варметар;

15) за јачина на електрична струја:

а) една година за еталоните:

- за јачина на електрична струја (електронски);
- електронски амперметар;

б) две години за еталоните:

- амперметар;
- автоматски уред за испитување на струјни мерни
трансформатори;

в) пет години за еталоните:

– уред за испитување на струјни мерни трансформа-
тори;

– струен мерен трансформатор и струен компаратор;

– товар за струјни трансформатори;

г) шест години за еталонот струен трансформатор од
еталон-уредите за преглед на броила на електрична енер-
гија;

16) за електричен напон:

а) една година за еталоните:

- за електричен напон (електронски);
- електронски волтметар;

б) две години за еталоните:

- Вестоновы ќелии;
- волтметар;

в) пет години за еталоните:

– уред за испитување на напонски мерни трансформа-
тори;

– напонски мерен трансформатор;

– потенциометар (компензатор);

– товар за напонски трансформатори;

г) шест години за еталонот напонски мерен тран-
сформатор од еталон-уредите за преглед на броила на
електрична енергија;

17) за електрична отпорност:

а) една година за електронски омметар;

б) две години за еталоните:

- за отпорност;
- омметар;

в) пет години за еталонот мостови за мерење на елек-
трична отпорност;

18) за електрична капацитивност:

- а) две години за еталонот за електрична капацитивност;
- б) пет години за еталонот мостови за мерење на електрична капацитивност;

19) за индуктивност:

- а) две години за еталонот за индуктивност и меѓуиндуктивност;
- б) пет години за еталонот мостови за мерење на електрична индуктивност;

20) за магнетна индукција;

две години за еталонот за магнетна индукција;

21) за магнетен флукс:

две години за еталонот за магнетен флукс;

22) за јачина на магнетно поле:

две години за еталонот за јачина на магнетно поле;

22) за температура:

- а) една година за еталоните:
 - платински отпорен термометар;
 - термопарови Pt - Rh/Pt;
 - оптички пирометар;
 - радијационен пирометар;
 - температурни ламби;
- б) две години за еталонот живин термометар

24) за фотометриски големини:

- една година за еталоните:
 - за светлосна јачина;
 - за осветленост;
 - за светлосен флукс;
 - за лиминација;

25) за радиометриски големини:

- една година за еталоните:
 - за ирадијација (озраченост);
 - за радијација (енергетски сјај);
 - за спектрална ирадијација;

26) за активност на радиоактивен извор:

една година за еталонот за јонизациона комора;

27) за апсорбирана доза на јонизирачко зрачење:

- две години за еталоните:
 - уред за апсорбирана доза на зрачење;
 - уред за јачина на апсорбираната доза на зрачење;

28) за експозициона доза на јонизирачко зрачење:

- две години за еталоните:
 - за x зрачење;
 - за гама зрачење;
 - за јачина на експозициона доза;
 - уред за експозициона доза за x и гама зрачење;

29) за звучни притисоци (нивоа):

- една година за еталоните:
 - кондензаторски микрофон;
 - пистофон.

2. Од периодичниот преглед се изземаат еталоните за зафатнина изработени од стакло, порцелан и керамика и еталонот плочки за тврдост.

3. Роковите во кои се вршат периодични прегледи на мерилата изнесуваат, и тоа за следните мерила:

- 1) за должина:
 - а) една година за:
 - нивелмански, тахиметриски и базиски летви;
 - уреди за мерење на должина (на жица, кабел, текстилни ткаенини, хартија и др.);
 - автоматски мерила на нивото на течност;
 - планпаралелни гранични мерила;
 - гранични мерила (чагали, челови, прачки);
 - подвижни мерила;
 - микрометарски мерила;
 - мерни часовници и мерила со мерен часовник;
 - мерила за широчина и надвишување на колосек;
 - далномери;
 - таксаметри;
 - б) две години за:
 - едноделни мерила за должина (лењири, летви и сл.);
 - мерни летви за мерење на нивото на течност;
 - сложиви мерила со должина над 2 m;
 - мерила со мерна лента над 3 m;
 - диптриметри;
 - мерила за дебелина;
 - мерни машини;
 - рамнила;
 - мерни плочи;
 - мерила за рапавост;
- 2) за површина:
 - една година за:
 - планиметри;
 - справи за мерење на површина;
- 3) за зафатнина:
 - а) една година за:
 - справи со мерни садови за течности;
 - справи за мерење на течни горива и мазива;
 - проточни мерила за течни горива и мазива;
 - проточни мерила за разни течности;
 - машини и уреди за дозирање, полнење и пакување;

– проточни мерила со придушница за течности, гасови и пари;

б) две години за:

– мерила за сипливи материјали;

– рамки за дрва;

– сандаци, рамки и други мерила за градежен материјал;

– мерни садови за течност;

– канти;

– млекомери;

б) три години за:

– буриња и каџи;

– проточни мерила за топла вода – водомери;

– проточни мерила за ладна вода – водомери над $10 \text{ m}^3/\text{h}$;

г) пет години за:

– цистерни;

– разладни садови за млеко (лактофризи);

– проточни мерила за ладна вода – водомери до $10 \text{ m}^3/\text{h}$;

– гасомери со мев;

– гасомери со ротациони клипови;

– гасомери со турбина;

– мерила што ја коригираат зафатнината на гас;

д) десет години за:

– резервоари, танкови и танкери;

– гасомери со течност;

4) за агол:

две години за:

– аголници;

– агломери;

– либели;

– гранични мери за агол;

– повеќестрани призми и оптички полигони;

– поделбени апарати и поделбени маси;

– теодолити, нивелири и сл.;

– гониометри;

– синусни лењири;

– автоколматори;

5) за маса:

а) една година за:

ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност III и III со максимално мерење над 9000 kg ;

– автоматски ваги на транспортна лента со класа на точност I и 2;

– ваги со автоматско функционирање со класа на точност А и Б;

– ваги за градежни цели (за цемент, чакал, вода и подготвка на асфалт);

– ваги за мерење на масата на возила во движење;

– машини и уреди за дозирање, полнење и пакување;

– ваги за определување на други физички големини;

– справи за определување на квалитетот на жита и маслодајни култури (на хектолитарска маса и на влага);

– автоматски контролни ваги;

б) две години за:

– тегови со класа на точност E_1 , E_2 , F_1 , F_2 , M_1 и M_2 ;

– ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност I , II , III и III со максимално мерење до 9000 kg ;

– ваги за сортирање;

в) пет години за мерни направи на ваги со максимално мерење над 9000 kg ;

б) за густина (зафатнинска маса) и концентрација:

а) една година за:

– рефрактометри;

– влагомери;

– анализатори на гасови за контрола на издувни гасови кај моторни возила;

– уреди за определување на содржината на масти во прехранбени производи;

б) две години за:

– ебулиоскопи;

– изотопски мерила;

в) три години за:

– аерометри (сахариметри, широметри, лактодензиметри и уриномери);

– алкохолетри;

7) за време:

а) една година за:

– давачи на импулси што се користат во телефонскиот и телеграфскиот сообраќај;

– електронски секундометри;

– часовници за мрежна тонфреквентна команда;

б) две години за:

– механички и електромеханички секундометри;

– часовници за паркирање на возила;

в) шест години за вклопни часовници за мерење на електрична енергија, со вклопик на максимумот;

г) дванаесет години за вклопни часовници за мерни групи за мерење на електрична енергија;

8) за фреквенција (зачестеност):

а) една година за:

– мерила за фреквенција и амплитуда на акустични вибрации;

– електронски фреквенцетри;

б) две години за:

– мерила за фреквенција и амплитуди на механички вибрации;

– фреквенцетри со класа на точност 0,05 до 0,5;

в) пет години за фреквенцетри со класа на точност I до 5;

9) за брзина:

една година за:

– хронотахографи;

– мерила за контрола на брзината на возила во движење (Доплерови радар и др.);

10) за сила и тврдост:

- а) една година за:
- мерила за мерење на силата на кочење кај моторни возила;
 - мерила (машини и уреди) за испитување на механичките особини на материјали врз основа на мерење на силата;
- б) две години за:
- динамометри;
 - мерни кутии со жива, со електромеханички претворувачи или со еластичен мерен елемент;
 - апарати за мерење на тврдоста според Роквел, Бринел и Викерс;
 - уреди за испитување на пружини;

11) за притисок (напон):

- а) една година за:
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со еластичен мерен елемент, со класа на точност 0,1 до 1;
 - манометри за мерење на крвен притисок;
 - манометри за мерење на притисок во пневматици;
- б) две години за:
- манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со еластичен мерен елемент со класа на точност 1,6, 2 и 4;
 - мерила за притисок со течност;
 - мерила за притисок со електромеханички претворувачи;

12) за вискозност:

две години за вискозиметри:

13) за енергија и количество на топлина:

- а) три години за:
- еднофазни и повеќефазни статички (електронски) броила на активна електрична енергија со класа на точност 0,2S и 0,5S (0,2 и 0,5), што се приклучуваат преку мерни трансформатори;
 - еднофазни и повеќефазни статички (електронски) броила на реактивна електрична енергија што се приклучуваат преку мерни трансформатори;
 - мерила на количеството на топлина;
- б) пет години за:
- еднофазни броила на активна електрична енергија со класа на точност 2,5;
 - мерила за топлина на согорување;
- в) шест години за:
- еднофазни и повеќефазни броила на активна електрична енергија со класа на точност 0,5, 1 и 2 што се приклучуваат преку мерни трансформатори;
 - еднофазни и повеќефазни броила на реактивна електрична енергија со класа на точност 3, што се приклучуваат преку мерни трансформатори;
 - еднофазни и повеќефазни броила на привидна електрична енергија;
 - броила на електрична енергија на еднонасочна струја;

г) осум години за:

- еднофазни броила на активна електрична енергија со класа на точност 2;
 - еднофазни броила на реактивна електрична енергија со класа на точност 3;
- д) дванаесет години за:
- повеќефазни броила на активна електрична енергија со класа на точност 2;
 - повеќефазни броила на реактивна електрична енергија со класа на точност 3;

14) за моќност:

- а) една година за електронски ватметри, варметри и фазметри;
- б) две години за ватметри, варметри и фазметри со класа на точност 0,05 до 0,5;
- в) пет години за ватметри, варметри и фазметри со класа на точност 1 до 5;

15) за јачина на електрична струја:

- а) една година за електронски амперметри;
- б) две години за амперметри со класа на точност 0,05 до 0,5;
- в) пет години за амперметри со класа на точност 1 до 5;
- г) дванаесет години за струјни мерни трансформатори со класа на точност 0,1, 0,2 и 0,5;

16) за електричен напон:

- а) една година за:
- електронски волтметри;
 - анализатори на бранова форма на напонот;
- б) две години за волтметри со класа на точност 0,05 до 0,5;
- в) пет години за волтметри со класа на точност 1 до 5;
- г) шест години за капацитивни напонски мерни трансформатори;
- д) дванаесет години за напонски мерни трансформатори со класа на точност 0,1, 0,5 и 0,5;

17) за електрична отпорност:

- а) една година за електронски омметри;
- б) две години за:
- омметри со класа на точност 0,05 до 0,5;
 - мерила за отпорност на заземјување;
 - мерила за отпорност на изолација;
 - мерила за отпорност на јазол;
 - декада за отпорност;
- в) пет години за омметри со класа на точност 1 до 5;

18) за електрична капацитивност:

- а) една година за мерила за капацитивност;
- б) две години за декада за капацитивност;

19) за индуктивност:

- а) една година за мерила за индуктивност;
- б) две години за декада за индуктивност;

20) за магнетна индукција:

- три години за:
- тесламетри;
- магнетни вариометри;

21) за магнетен флукс:

- три години за веберметри;

22) за јачина на магнетно поле:

- три години за магнетометри;

23) за температура:

- а) една година за:
- отпорни термометри и мерила со отпорни термометри;
- термопарови и мерила со термопарови;
- оптички пирометри;
- радијациони пирометри;
- специјални термометри (манометарски, акустични, спектроскопски, биметални, логометри, Бекманови и др.);
- б) две години за стаклени термометри полнети со течност;

24) за фотометриски големини:

- а) една година за мерила за осветленост;
- б) две години за:
- мерила за светлосна јачина;
- мерила за светлосен флукс;
- мерила за луминација (сјај);

25) за радиометриски големини:

- две години за:
- мерила за јачина на зрачење;
- мерила за флукс (моќност) на зрачење;
- мерила за ирадијанција (озраченост);
- мерила за радијанција (енергетски сјај);

26) за активност на радиоактивен извор:

- две години за:
- 4 л коинцидентни апаратури;
- 4 л бројачи (пропорционални, сцинтилациони, Гајгер – Милерови);
- бројачи во определен просторен агол;
- Гајгер – Милерови бројачи;
- полупроводнички бројачи;
- јонизациони комори;

27) за апсорбирана доза на јонизирачко зрачење:

- две години за:
- калориметри за мерење на апсорбирана доза;
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана доза;

28) за експозициона доза на јонизирачко зрачење:

- две години за:
- графитни јонизациони комори;
- воздушно еквивалентни јонизациони комори;

- екстраполациони и решеткасти јонизациони комори;
- дозиметри;

29) за звучен притисок (ниво):

- две години за:
 - мерачи на звук;
 - аудиометри.
4. Од периодичниот преглед се изземаат следните мерила:
- 1) сложиви мерила за должини на зглавки, со должина до 2 m;
 - 2) мерила со мерна лента, со должина до 3 m;
 - 3) мерила изработени од стакло, пластика, керамика и порцелан;
 - балони и цистерни;
 - угостителски садови (чаши, шишиња, бокали);
 - лабораториски мерила за зафатнина за течности и гасови (шишиња, цилиндри, пипети, бирети, мерни цевки и др.);
 - медицински инјекциони шприцеви,
 - бутирометри;
 - стаклени медицински (хумани) термометри.

5. Роковите од точ. 1 и 3 на оваа наредба течат од првиот ден на календарската година што доаѓа по истекот на годината во која е извршен периодичниот преглед.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за роковите во кои се вршат повремени прегледи на мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/76).

7. Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-1

7 мај 1984 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,

Милосав Воичиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ВИДОВИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА УВЕРЕНИЈАТА ЗА ИСПРАВНОСТА НА МЕРИЛАТА, ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА

1. Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: Заводот), подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: единиците за контрола на мери),

организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од чл. 57 у 58 на Законот за мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: овластените организации) при прегледот на мерилата ја потврдуваат исправноста на мерилата со ставање на жигови и други знаци, односно со издавање на уверенија за исправноста на мерилата, предвидени со оваа наредба.

2. Единиците за контрола на мери употребуваат: основен жиг, годишен жиг за ситни мерила, годишен жиг во форма на налепница, годишен жиг за претходни испитувања, жиг за стаклени мерила и уверение за исправноста на мерилото.

За поништување на жиговите, при периодичните прегледи и вонредните прегледи на мерилата, се употребува жиг за поништување на жиговите.

3. Основниот жиг на единицата за контрола на мери има форма на круг со пречник од 8 mm, во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „J“, а меѓу висечките тасови – ознаката на единицата за контрола на мери.

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мерилата по првиот преглед.

4. Годишниот жиг на единицата за контрола на мери има форма на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8 mm. Во горниот дел се наоѓа бројот на работникот на единицата за контрола на мери што го извршил прегледот на мерилото, а во долниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилото.

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на мерилата при првиот преглед, периодичните прегледи и вонредните прегледи.

5. Годишниот жиг за ситни мерила на единицата за контрола на мери има форма на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 3 mm. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилата, а во долниот дел – ознаката на единицата за контрола на мери.

Со годишниот жиг за ситни мерила се потврдува исправноста на мерилата при првиот преглед, периодичните прегледи и вонредните прегледи.

6. Годишниот жиг во форма на налепница на единицата за контрола на мери е изработен на специјална хартија врз принципот на пресликувач, со големина 20 × 8 mm и има форма на елипса. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „J“, а меѓу висечките тасови – ознаката на единицата за контрола на мери. На десната страна се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилата.

Со годишниот жиг во форма на налепница се потврдува исправноста на оние мерила што поради осетливоста на конструкцијата не можат да се жигосаат со основен жиг и со годишен жиг.

7. Годишниот жиг за претходни испитувања на мерилата односно на елементите на мерилата на единицата за контрола на мери има форма на рамностран триаголник околу кој може да се опише круг со пречник од 8 mm. Во горниот агол е ознаката на единицата за контрола на мери, а под – двете последни цифри на годината во која е извршено претходното испитување на мерилата.

Со годишниот жиг за претходни испитувања се потврдува исправноста на мерилата односно на елементите на мерилата при претходното испитување.

8. Жигот за стаклени мерила на единицата за контрола на мери има форма на буквата „J“ околу кој може да се опише во круг со пречник од 8 mm. Во средината на буквата „J“ е ознаката на единицата за контрола на мери.

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправноста на стаклените мерила што не подлежат на периодични прегледи.

9. Жигот за поништување на жигови има форма на знакот „X“ (пати) околу кој може да се опише круг со пречник од 8 mm.

10. Заводот употребува жигови со иста форма што ги употребуваат единиците за контрола на мери, со тоа што наместо ознака изразена со број се наоѓа рамностран триаголник.

11. Овластените организации употребуваат: основен жиг, годишен жиг, годишен жиг во форма на налепница, жиг за стаклени мерила, жиг за поништување на жиговите и уверение за исправноста на мерилата.

12. Основниот жиг на овластената организација има форма на елипса со оска подолга од 8 mm и со оска пократка од 5 mm, во која се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „J“, а меѓу висечките тасови – ознаката на овластената организација.

Со основниот жиг се потврдува исправноста на мерилата по првиот преглед.

13. Годишниот жиг на овластената организација има форма на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8 mm. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилата, а во долниот дел – ознаката на овластената организација.

Со годишниот жиг се потврдува исправноста на мерилата при првиот преглед, периодичните прегледи и вонредните прегледи.

14. Годишниот жиг во форма на налепница на овластената организација е изработен на специјална хартија врз принципот на пресликувач, со големина 20mm × 8 mm и има форма на елипса. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката „J“, а меѓу висечките тасови – ознаката на овластената организација. На десната страна се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилата.

Со годишниот жиг во форма на налепница се потврдува исправноста на мерилата кои поради осетливоста на конструкцијата не можат да се жигосаат со основен жиг и со годишен жиг.

15. Жигот за стаклени мерила на овластената организација има форма на буквата „J“, околу која може да се опише круг со пречник од 8 mm. Во средината на буквата „J“ е ознаката на овластената организација.

Со жигот за стаклени мерила се потврдува исправноста на мерилата изработени од стакло што не подлежат на периодични прегледи.

16. Жиговите наведени во оваа наредба, односно уверенијата за исправноста на мерилата се употребуваат и за потврдување на исправноста на мерилата што се употребуваат како еталони (контролни мерила, уреди и сл.) а служат за преглед на мерила.

17. Видовите, формите и содржините на жиговите се дадени во прилогот бр. 1, кој претставува составен дел на оваа наредба.

18. Со уверението за исправноста на мерилата се потврдува исправноста на мерилата по извршениот преглед.

Содржината и формата на уверението за исправноста на мерилото се дадени во прилогот бр. 2, кој претставува составен дел на оваа наредба.

19. Жиговите со кои е потврдена исправноста на мерилата според Наредбата за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци што се употребуваат при прегледот на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76) ќе важат до истекот на рокот на нивното важење.

20. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила престанува да важи Наредбата за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци што се употребуваат при прегледот на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/76).











21. Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

22. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-717-г
7 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милосав Воичиќ, с. р.

ФОРМИ, ВИДОВИ И СОДРЖИНИ НА ЖИГОВИТЕ

 <p>Основен жиг на единицата за контрола на мери – точка 3 од Наредбата</p>	 <p>Жиг за стаклени мерила на единицата за контрола на мери – точка 8 од Наредбата</p>
 <p>Годишен жиг на единицата за контрола на мери – точка 4 од Наредбата</p>	 <p>Жиг за поништување на жигови – точка 9 од Наредбата</p>
 <p>Годишен жиг за ситни мерила на единицата за контрола на мери – точка 5 од Наредбата</p>	 <p>Основен жиг на овластената организација – точка 12 од Наредбата</p>
 <p>Годишен жиг во форма на налепница на единицата за контрола на мери – точка 6 од Наредбата</p>	 <p>Годишен жиг на овластената организација – точка 13 од Наредбата</p>
 <p>Годишен жиг за претходни испитувања на единицата за контрола на мери – точка 7 од Наредбата</p>	 <p>Жиг за стаклени мерила на овластената организација – точка 15 од Наредбата</p>

Прилог бр. 2

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ
КОНТРОЛА ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ _____

Број: _____

Датум: _____

Место, адреса, телефон _____

Врз основа на член 171 од Законот за општата управна постапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78) и член 49 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), по барање на _____

, се издава:

УВЕРЕНИЕ ЗА ИСПРАВНОСТ НА МЕРИЛОТО

мерило _____ тип _____
 производител _____ производствен број _____
 имател на мерилото _____

Со прегледот на мерилото е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за _____ („Службен лист на СФРЈ”, бр. _____).

Уверението важи до _____

Таксата по тар. бр. _____ и _____ од Законот за Тарифата на сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/84), во износ од _____ и _____ динари, за работа на сојузните органи е наплатена од подносителот на барањето и е поништена.

(потпис на овластеното лице)

М.П.

263

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЧИЈ ПРЕГЛЕД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од член 57 на Законот за мерните единици и мерилата (во натамошниот текст: овластените организации) можат да ги прегледаат следните работни еталони, и тоа за:

1) должина:

- гранична паралелна мера;
- прстен;
- валџак;
- мерен ленир;
- рамност;
- рапавост;

2) агол:

- оптичка призма и полигон;
- гранична мера на агол;
- автоколиметар;
- гониометар;
- уред за испитување на либели;
- интерферометар за мали агли;
- лимб;

3) густина (зафатнинска маса) и концентрација:

- уред за анализатори на гасови;

4) време:

- време (часовник);
- уред за испитување на секундомери;

5) фреквенција:

- фреквенцметар;
- сигналгенератор;
- звучна вилушка;

6) сила и тврдост:

- со директно оптоварување;
- уред за испитување на мерни претворувачи;
- динамометар;

- мерна кутија со жива, со електромеханички претворувач или со еластичен мерен елемент;
- уред за испитување на мерила на силата на кочење кај моторни возила;
- плочки на тврдост;

7) притисок (напон):

- со еластичен мерен елемент (манометар, мановакуумметар и вакуумметар);
- уред со тегови и со клип за испитување на мерила на притисок;
- со течност;

8) моќност:

- ватметар и варметар;

9) јачина на електричната струја:

- амперметар;

10) електричен напон:

- Вестонова ќелија;
- волтметар;
- потенциометар (компензатор);

11) електрична отпорност:

- отпорност;
- мост за мерење на отпорност;
- омметар;

12) електрична капацитивност:

- капацитивност;
- мост за мерење на електрична капацитивност;

13) индуктивност:

- индуктивност и меѓуиндуктивност;
- мост за мерење на електрична индуктивност;

14) магнетна индукција;**15) магнетен флуks;****16) јачина на магнетното поле;****17) температура:**

- платински отпорен термометар;
- термопар Pt-Rh/Pt;
- оптички пирометар;
- радијационен пирометар;
- температурна ламба;
- живин термометар;

18) фотометриски големини:

- светлосна јачина;
- осветленост;
- светлосен флуks;
- луминација;

19) радиометриски големини:

- ирадијанција (озраченост);
- радијанција (енергетски сјај);
- спектрална ирадијанција;

20) активност на радиоактивниот извор:

- алфа-емитувач;
- бета-емитувач;
- гама-емитувач;
- јонизациона комора;

21) апсорбирана доза на јонизирано зрачење:

- еталон на апсорбирана доза на зрачење;
- еталон на јачина на апсорбирана доза на зрачење;

22) експозициона доза на јонизирано зрачење:

- x зрачења;
- гама зрачења;
- јачини на експозициона доза;
- уред за експозициона доза на x зрачење и гама зрачење;

23) звучен притисок (ниво):

- кондензаторски микрофон;
- пистонфон.

2. Овластените организации можат да вршат преглед на мерилата што се увезуваат, а се користат во производствениот процес на работа како и за периодични и вонредни прегледи на следните мерила за:

1) должина:

- а) со поделба на граничните површини:
 - нивелмански, тахиметриски и базиски летви;
 - планпаралелни гранични мерила;
 - гранични мерила (чатали, чепови, прачки);
 - подвижни мерила;
 - микрометарски мерила;
 - мерни сатови и мерила со мерен саат;
 - диоптриметри;
 - мерни машини;
 - далномери;

б) правост, рамност и рапавост:

- рамнила;
- мерни плочи;
- мерила на рапавост;

2) зафатнина на течност:

- танкови и танкери, ако служат како мерила;
- разладни садови за млеко – лактофризи, ако служат како мерила;

3) агол:

- аголници;
- агломери;
- либели;

- гранични мери на агол;
 - повеќестрани призми и оптички полигони;
 - поделбени апарати и поделбени маси;
 - теодолити, нивелири и сл.;
 - гониометри;
 - синусни ленири;
 - автоколимати;
- 4) густина (зафатнинска маса) и концентрација:**
- изотопски мерила;
 - анализатори на гасови за контрола на издувни гасови кај моторни возила;
 - уреди за определување на содржината на маста во прехранбени производи;
- хигрометри;
- 5) време:**
- секундомери;
- 6) фреквенција:**
- фреквенцметри;
 - мерила за фреквенција и амплитуда на акустични вибрации;
 - мерила за фреквенција и амплитуда на механички вибрации;
- 7) брзина:**
- мерила за контрола на брзината на возилата во движење (Доплерови радар и сл.);
- 8) сила и тврдост:**
- динамометри;
 - мерни кутии со жива, со електромеханички претворувач или со еластичен мерен елемент;
 - мерила (машини и уреди) за испитување на механичките особини на материјали врз основа на мерење на силата;
 - мерила за мерење на силата на кочењето кај моторни возила;
 - апарати за мерење на тврдоста по Роквел, Бринел и Викерс;
 - уреди за испитување на пружини;
- 9) притисок (напон):**
- мерила за притисок со еластичен мерен елемент (манометар, вакуумметар и мановакуумметар);
 - мерила за притисок со течност;
 - мерила со електромеханички претворувачи;
- 10) вискозност:**
- вискозиметри;
- 11) моќност:**
- ватметри, варметри и фазметри;
- 12) јачина на електричната струја:**
- амперметри;
- 13) електричен напон:**
- волтметри;
- 14) електрична отпорност:**
- омметри;
 - мерила на отпорноста на заземјување;
 - мерила на отпорноста на изолација;
 - мерила на отпорноста на јазелот;
 - декада на отпорноста;
- 15) електрична капацитивност:**
- мерила на капацитивност;
 - декада на капацитивност;
- 16) индуктивност и меѓуиндуктивност:**
- мерила на индуктивност и меѓуиндуктивност;
 - декада на индуктивност;
- 17) магнетна индукција:**
- тесламетри;
 - магнетни вариометри;
- 18) магнетен флукс:**
- веберметри;
- 19) јачина на магнетното поле:**
- магнетометри;
- 20) температура:**
- отпорни термометри и мерила со отпорен термометар;
 - термопарови и мерила со термопар;
 - стаклени термометри полнети со течност;
 - оптички пирометри;
 - радијациони пирометри;
 - специјални термометри (манометарски, акустични, спектроскопски, биметални, логометри, Бекманови и др.);
- 21) фотометриски големини:**
- мерила за светлосна јачина;
 - мерила за светлосен флукс;
 - мерила за осветленост;
 - мерила за луминација (сјај);
- 22) радиометриски големини:**
- мерила на јачината на зрачење;
 - мерила на флуксот (моќност) на зрачењето;
 - ирадијанција (озраченост);
 - радијанција (енергетски сјај);
- 23) активност на радиоактивен извор:**
- 4 л на коинцидентна апаратура
 - 4 л бројачи (пропорционални, сцинтилациони, Гајгер-Милерови и сл.);
 - бројачи во определен просторен агол;
 - Гајгер-Милерови бројачи;
 - полупроводнички бројачи;
 - јонизациони комори;

24) апсорбирана доза на јонизирачки зрачења:

- калориметри за мерење на апсорбирана доза;
- јонизациони комори за мерење на апсорбирана доза;

25) експозициона доза на јонизирачки зрачења:

- графитни јонизациони комори;
- воздушно еквивалентни јонизациони комори;
- екстраполациони и решеткасти јонизациони комори;
- дозиметри;

26) звучен притисок (ниво):

- мерачи на звук;
- аудиометри.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на мерилата што можат да ги прегледаат овластени организации на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/76).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-717-5
7 мај 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милосав Воичкиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА**

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛ. 15 И 17 СТАВ 2 АЛИНЕЈА 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ИНТЕРНИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ” ПРИ РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „МИЛИВОЕ СТОЈКОВИЌ-МИКА” ВО СМЕДЕРЕВО ОД 23 ДЕКЕМБРИ 1980 ГОДИНА

1. Со оспорените чл. 15 и 17 став 2 алинеја 7 од Правилникот се утврдува различно вреднување на работниот стаж остварен во Медицинскиот центар, и на работниот стаж остварен надвор од Медицинскиот центар.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 4 април 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

Одлука

1. Се укинуваат чл. 15 и 17 став 2 алинеја 7 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Интернистичке службe при Работната организација на Медицинскиот центар „Миливоје Стојковиќ-Мика” во Смедерево, од 23 декември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ” и на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

3. Причините за оваа одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, д-р Алексадар Фира, Иван Франко, Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац.

У бр. 263/83

4 април 1984 година

Белград

Претседател

на Уставниот суд на Југославија,

Воислав Ракиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за дополненија на Правилникот за содржината на одделните конта во контниот план за организациите на здружен труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ” бр. 21/84, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Во член 2 наместо зборовите: „во член 16”, треба да стои: „во член 26”.

Во член 4, односно во новиот член 856, став 1 наместо зборовите: „ако одлучи до 1986 година да ги”, треба да стои: „ако до 1985 година одлучи да ги”.

Од Сојузниот секретаријат за финансии
10 мај 1984 година Белград

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправниите интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/84, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во точка 2 став 2 наместо зборовите: „1 до 6” треба да стои: „1 до 7”.

2. Во точка 40 став 4 наместо бројот: „65” треба да стои: „64”.

3. Во точка 56 став 3 во табелата, во колона 4, наместо бројот: „014” треба да стои: „114”.

4. Во Списокот на општините со нивните ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, кој е составен дел на оваа наредба, за СР Хрватска во колоната 5 наместо бројот: „34301“, треба да стои: „34401“, а во колона 6 наместо зборот: „Илок“ треба да стои: „Вуковар“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград 14 мај 1984 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди се назначува Светозар Симиовиќ, советник на претседателот на тој сојузен комитет.

С.п.п. бр. 353

5 април 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Михаило Миљаниќ, досегашен помошник на генералниот директор на тој завод.

С.п.п. бр. 233

20 април 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 27/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Се разрешува од должност советникот на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија Симо Дуловиќ, поради истекот на времето на кое е назначен и заминување на друга должност.

С.п.п. бр. 676

20 април 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Симо Дуловиќ, досегашен советник на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

С.п.п. бр. 677

20 април 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Црна Гора

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Цицил Ђорђија Спасоје, Вукмировић Михаила Владимир;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андесиќ Шпира Марко, Ѓалиќ Јована Петар, Копривица Радована Миле;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Бановиќ Ђока Радојица, Ђуровиќ Илије Радосав, Ђуровиќ Срѓана Вук, Кнежевиќ Блажа Велимир, Лалиќ Николе Милуша, Меѓедовиќ Радисава Радоња, Мушкиќ Спасоја Бојо, Пековиќ Ђока Благоје, Радуловиќ Новица Михајло;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Асовиќ Муја Беќо, Бабовиќ Ферхата Рамадан, Бањевиќ Пера Бошко, Барјактаровиќ Љубомира Радуле, Батрићевиќ Милоша Благоје, Батрићевиќ Милоша Недељко, Бешевиќ Љуба Тихомир, Бошковиќ Радоње Милинко, Брајовиќ–Хартман Јосипа Нада, Букилиќ Милоша Саво, Булајиќ Митра Љубомир, Булајиќ Пеја Михајло, Булатовиќ Рака Милета, Булатовиќ Милосава Велимир, Чворовиќ Стојана Обрад, Чворовиќ Стојана Вуко, Дендиќ Пунише Митар, Драгичевиќ Пера Нико, Ђуретиќ Јована Војислав, Ђуровиќ Николе Радивоје, Голубовиќ Божа Саво, Јанковиќ Васа Ђорђије, Јанковиќ Обрада Митар, Јарделиќ Михаила Јован, Кадовиќ Марка Раде, Кораќ Пунише Славко, Кривокапиќ Илије Драгољуб, Лалићевиќ–Ласица Живка Милена, Маговчевиќ Петка Недељко, Мандиќ Милије Ђорђије, Мирковиќ Живка Љубомир, Николиќ Живка Благоје, Николиќ Крста Јагош, Николиќ Туров Вељко, Пекиќ Максима Радојица, Радуловиќ Спасоја Божо, Равиќ Теофила Мирољуб, Шљукиќ Миливоја Обрен, Тепавчевиќ Филипа Бранко, Томиќ Ђорђије Драго, Васиљевиќ Блажа Слободан, Васовиќ Радоја Љубомир, Вучиќ Трипка Милован, Вуковиќ Зарије Божиња, Вушовиќ Миладина Данило;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бечановиќ Николе Милоња, Ђурковиќ Луке Јосиф, Јанушевиќ Благоја Владимир, Јоикиќ Митра Војислав, Кадовиќ Марка Бранислав, Кнежевиќ Рада Слободан, Костиќ Петра Драгоје, Никчевиќ Љуба Радивоје, Папиќ Јанка Светозар, Рудовиќ Луке Војислав, Вуковиќ Радоја Радован;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Давидовиќ Сава Љубомир, Костиќ Шћепана Василија, Ковачевиќ Марка Мирко, Лабовиќ–Чворовиќ Јована Јелена, Стевовиќ–Радојичиќ Ђола Анка, Вуковиќ–Јанковиќ Крста Милуша;

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Деспот Петра Стине;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крстуловиќ Ивана Миливој, Шмит Јосипа Јосип, Шурје Мирослава Борис;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Јанеш Ивана Јерко, Малнар Флоријана Јосип, Турк Вјекослава Јосип, Жагар Александра Драгутин;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ерцег Миливоја Бошко, Ивиќ Паје Велимир, Кресојевиќ Михајло Васил, Михајловиќ Ивана Давор, Шоштарич Валентина Иван, Уводиќ Петра Здравко, Волф Вјекослава Вјекослав;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Клет Јакоба Јакоб, Лазаревиќ Марка Светозар, Липовац Ивана Бранко, Матошиќ Блажа Џенко, Милошевиќ Симе Секула, Назлиќ Анте Миливој;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Брлас Стјепана Јосип, Јанеш Виктор Иван, Станиќ Антона Марија, Турк Ивана Мирослав, Волф Јосипа Вељко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арх Рудолфа Антун, Банов Анте Иван, Бенчина Антуна Јосип, Богдан Вичка Свето, Чубелиќ Ивана Анте, Домиќ Ивана Марин, Дупланчиќ–Габриќ Габре Загорка, Франолиќ Антона Маријан, Поје Фране Звонко, Рончевиќ–Фирст Владимира Вера, Старчевиќ Ивана Винко, Јанетиќ Јерка Анте.

Бр. 81

7 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Остојић Густава Густав, Земан Стјепана Емилијан;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Вуличкић Антона Вицко, Ковач Стјепана Андрија, Мрша Анте Јере, Очић Драгутина Петар, Шевердија Марко Роко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аржић Ивана Винко, Бабан Маријана Љубомир, Барта Драгутина Бранко, Даић Благоја Душан, Делић Ивана Милан, Франк Миливоја Звонко, Гашпарич Винка Стјепан, Хајдић Николе Паво, Хрустановић Бешира Незир, Киригин Јерка Фабијан, Курир Карла Јозо, Малнар Блажа Јосип, Новотни Антуна Иван, Режић Ивана Анте, Ружић Анте Дарко, Стојанац Милана Марко, Вегх Стјепана Мирко, Жукина Јосипа Фрањо;

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Брајчић Андрије Иван, Будетић Јураја Мирко, Цмрк Ивана Мијо, Галић Анте Бариша, Галовић Анђела Мирко, Гиздавчић Прошпера Анте, Иванда-Ајдуковић Љубе Јелена, Ковач Вице Драго, Лучић Луке Мате, Лушић Марина Марко, Машић Андрије Лука, Ратковчић Фабијана Бранко, Реић Николе Стјепан, Сачић Стјепана Јосип, Станишић Јосипа Фрањо, Шимаг Јакоба Стјепана, Шишевић Иво Иво;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Бали Филипа Владимир, Балкас Паве Јосо, Балкас-Губерина Анте Клаудија, Билишков Марина Анте, Боровац Анке Иван, Бошњак Радована Милан, Чајко-Демшар Фрање Теерезија, Дружијанић Мате Иван, Душић Антуна Фрањо, Ђорђевиќ Јована Митар, Ђудић Јакова Борислав, Ђурић Ђорѓа Драгомир, Фредотовић Мате Андрија, Хаздавац Антуна Иван, Химелрајх Фрање Виктор, Хитил Стјепана Франциско, Хлеб Валента Драгутин, Јавор Стјепана Јозо, Јуричић Звонко Војо, Карлин Терезија Славко, Корлат Тодора Драго, Лончар Јуре Стјепан, Маринковић Николе Иво, Мијаковац Симе Сава, Мирић Станка Стево,

Нелох Андрије Иво, Орлик Мирка Мирко, Пеић Имбре Матија, Пејаковић Драгутина Михајло, Радак Крсте Дане, Ристивојевић Чедомира Драгољуб, Смајић Стјепана Томислав, Суботић Лазе Младен, Свјетличић Стјепана Алберт, Шабановић Махмута Међит, Шикић Ивана Никола, Шкарпа Павла Јакша, Штамбергер Фрање Иво, Штрбе Петра Анте, Вебер Петра Иван;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алајбег Боже Анте, Антулов Николе Анте, Арас Фрање Иво, Бачко Лазара Илија, Бајић Мартина Јаков, Балашко Јураја Стјепан, Барин Крижана Нело, Баришић Бартула Прошпер, Бартолец Јосипа Даница, Башица Божа Марко, Беровић-Матеша Николе Марија, Безмалиновић Андрије Никола, Блажевић Милана Иван, Блажевић Јуре Иво, Богојевић Јове Алекса, Боначић-Дорић Јосипа Никита, Боначић Влаха Крунослав, Борчић Анте Никола, Брилић Стјепана Мато, Бубић Фране Јуре, Бува Анте Јосип, Цакташ Андрије Јозо, Цикатић Кармело Бранко, Цвјетковић Иве Марко, Челар Рудолфа Петар, Чичко Петра Петар, Чуле Јосипа Иван, Чурин Николе Анте, Дробина Ивана Иван, Ђумић Павла Иван, Елез Јакова Никола, Етеровић Николе Јосип, Фаркаш Ивана Мијо, Фијан Марка Јосип, Фринчић Марка Стјепан, Гејер Ферде Јосип, Ѓакун Мирка Иво, Гредичак Марка Иван, Грегов Ивана Маринко, Иванковић Антуна Паво, Јанковић Ане Јанош, Јелинчић Ивана Миховил, Језицић Мирка Стипе, Кајгана Ђуре Љубомир, Калајжић Петра Станислав, Колуниција Адама Јово, Ковачевић Јована Јанко, Кристинић Фране Јосип, Крстуловић Јерка Иво,

Кућан Драгутина Драго, Куран Јозе Петар, Курбалија Дамјана Никола, Лежајић Душана Васо, Лучин-Бабић Николе Катица, Лупински Људевита Драгомир, Мадункић Мартина Јосип, Маге Пере Мато, Мариновић Ивана Јосип, Маркони Антуна Антун, Марковић Ивана Вјекослав, Матана Николе Петар, Медић Ђуре Јово, Медић Петра Никола, Миховиловић Анте Даница, Микелић-Ледић Мате Босилка, Милић Стеве Здравко, Миљуш Марка Душан, Молнар Иштвана Јанош, Муслим Ивана Јуре, Новоковић Мата Петар, Новокмет Филипа Марко, Падуан Фране Франо, Пантелић Рада Војислав, Папац Николина Иван, Павелин-Зелић Пашка Тонка, Перковић Андрије Мијо, Пинтар Анка Александар, Плаић Јосипа Вилим, Попадић Спасоја Ђорђе, Поповић Илије Бранко, Приморац Петра Виктор, Прпић Мије Иван, Пуклеш Звонимира Драгутин, Радека Аћима Ђиро, Радић Стјепана Марин, Раднић Фране Петар, Радуловић Дмитра Саво, Ракоција Томе Иван, Сапунар Паве Паве, Сертић Ивана Јосип, Скарамуца Видо Бошко, Сорић Мије Фелицио, Шарчевић Јосипа Иван, Шкаре Ивана Марко, Тадић Николе Војо, Тешија Маријана Јосип, Турајлић Петра Драган, Уроић Габријела Рудолф, Варга Томе Андрија, Велчић-Вујевић Мате Мирослава, Велдић Мартина Славко, Видовић Милоша Јосип, Владиславић Анте Давор, Вугић Ивана Стјепан, Вукчевић Мате Јере, Вукнић Ивана Дује, Вулић Анте Жарко;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани.

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ**

Грбац Фрање Мато, Јурина Јосипа Звонко, Кос Ивана Иван, Симић Петра Десмир, Томашевић Грге Веселин, Турковић Људевита Звонко, Вујатовић Симе Драго;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Арапов-Мандић Ивана Вјера, Авдић Илије Зијад, Барбир Ивана Божо, Бубић Марина Анте, Цвџановић Фрање Елизабета, Черкић Емила Слободан, Дир Антуна Албина, Дмитровић Милана Јово, Добријевић Милоша Ђуро, Богић Петра Антун, Гачиновић Душана Лука, Јукић Ивана Цвџа, Калат Стеве Никола, Којдић-Папић Луке Ана, Ковачевић Антуна Звонимир, Маџан Луке Паво, Маринковић-Паћен Ивана Марија, Марковиновић Блажа Јосип, Мартиновић Стјепана Милан, Марушић Петра Иво, Милас Мариа Зоран, Миндољевић Ивана Иво, Павловић Мате Желько, Пуџел Фране Иво, Ромић Обрада Стојан, Симовић Саве Владо, Сречец Вида Иван, Шџури Јосипа Стјепан, Шинка Павла Људевит, Тушек Стеве Бранислав, Влаховић Нике Балдо, Вугерничек Јосипа Антун, Вунић Мате Јосо;

- за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алунић Ивана Александар, Андрић Марка Миро, Анчић Анте Франко, Бадалић Ивана Антун, Балић Ивана Зденко, Бего-Брајевић Јосипа Анкица, Бем Фрање Мирослав, Боројевић Марка Милан, Босак-Сапунар Томе Фани, Божић Марка Божо, Божић Фрање Иван, Бребрић Ивана Јосип, Бурица-Бурић Марина Винка, Цакић Аћима Марко, Фистанић Јурџа Андрија, Фредља-Коларић Ивана Надица, Фреунд Ивана Мирјана, Гале Ивана Миљенко, Грѓић Боже Иван, Хасија Вида Катница, Хенгл Јосипа Иван, Јајић Добривоја Миле, Јаковчевић Јере Јошко, Јурањић Милана Јосип, Јурасовић Тонка Будимир, Јурић Ивана Марија, Јурић Станка Матија, Јуринец Шандора Јосип, Јурко Ивана Звонимир, Калитерна-Шего Милана Анка, Кезеле-Пресечки Петра Вера, Ковачевић Јосипа Илија, Крањац Николе Јозо, Крнета Обрада Урош, Маковец Ивана Драгутин, Миџић-Маненица Фране Ката,

Милић Марка Анте, Млацић-Пажанин Шпире Нела, Младар-Либерњаќ Вјекослава Паулина, Параћина-Роџић Анте Иванка, Перишић Цвџана Анте, Перишић Мирка Миљенко, Перишић Јуре Винко, Пижета-Цмук Фрање Ема, Поџрња Јеле Мијо, Раќела Анте Петер, Репач Стјепана Томе, Рибичић Марина Божо, Руње Јосипа Јаков, Синовчић Луке Јосип, Шалов Стипе Бене, Шарић Душана Велимир, Шимић Ивана Анте, Шкорић Ђуре Гаврило, Шутеџ-вртар Јосипа Драгица, Туђа-Варжић Драгутина Ана, Урсић Јуре Миљенко, Веић Анте Андро, Властелчић-Кртић Мије Марица, Воларевић Луке Иван, Воларевић-Бречић Ивана Мандица, Врсаловић-Стјепана Снежана, Вучковић Петра Југ, Вукинић-Бајић Анте Павица, Вукушинић-Дујмовић Фране Ивка, Жарак-Билић Марка Марија, Живковић-Новак Јосипа Анка, Жижич Славка Ивса;

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Болфех Иве Томислав, Црногорац Фране Желько, Фери Стипе Јосип, Матић Николе Чедо, Мршић Јосипа Станко, Мухоберац Луке Перо, Печаревић Стеве Горан, Шимуновић Кузме Иво, Штрбинић Петра Златко, Трута Јерка Ивица, Тушек Милвоја Иван, Виџен Иве Никша, Витковић Анте Томислав, Вртиќапа Милорада Раде, Вуко-сав Максима Чедомир, Жигман Мартина Антун;

Бр. 86
14 октомври 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Миса Шинџаќ, с. р.

СОДРЖИНА :

	Страна
215. Закон за обезбедување обртни средства — — —	703
216. Закон за измени и дополненија на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини — — — — —	706
217. Закон за измена и дополнение на Законот за задолжително здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги со производните организации на здружен труд — — — — —	708
218. Одлука за избор и прогласување на претседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	708
219. Одлука за избор и прогласување на потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	709
220. Одлука за прогласување на изборот и објавување на составот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	709
221. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	709
222. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	710
223. Одлука за избор на претседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	710
224. Одлука за избор на потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	710
225. Одлука за избор на претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	710
226. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	711
227. Одлука за разрешување член на Сојузниот извршен совет и потпретседател на Сојузниот извршен совет — — — — —	711
228. Одлука за разрешување член на Сојузниот извршен совет — — — — —	711
229. Одлука за разрешување член на Сојузниот извршен совет — — — — —	711
230. Одлука за разрешување член на Сојузниот извршен совет — — — — —	712
231. Одлука за разрешување сојузен секретар за надворешни работи — — — — —	712
232. Одлука за разрешување сојузен секретар за внатрешни работи — — — — —	712
233. Одлука за разрешување сојузен секретар за пазар и општи стопански работи — — — — —	712
234. Одлука за разрешување претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —	713
235. Одлука за разрешување претседател на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — — — —	713
236. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен совет и потпретседател на Сојузниот извршен совет — — — — —	713
237. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен совет — — — — —	713
238. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен совет — — — — —	714
239. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен совет — — — — —	714
240. Одлука за именување сојузен секретар за надворешни работи — — — — —	714

Страна	Страна
241. Одлука за именување сојузен секретар за внатрешни работи — — — — — 714	255. Правилник за начинот на кој се врши испитување на типот на мерилата — — — — — 724
242. Одлука за именување сојузен секретар за пазар и општи стопански работи — — — — — 715	256. Правилник за начинот на кој подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали за контрола на мери и скапоцени метали вршат преглед на мерилата — — — — — 726
243. Одлука за именување претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — — 715	257. Правилник за условите што во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просторите мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници на кои им е доверен преглед на работните еталони и мерилата — — — — — 727
244. Одлука за именување претседател на Сојузниот комитет за прашања на борбите и воените инвалиди — — — — — 715	258. Правилник за начинот на кој Сојузниот завод за мери и скапоцени метали врши доверување на прегледот на работните еталони и мерилата на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници — — — — — 728
245. Одлука за избор на претседател на Уставниот суд на Југославија — — — — — 715	259. Правилник за содржината и обликот на службената легитимација на работниците што работат врз задачи и работи на надзор и за водењето евиденција за издадените службени легитимации — — — — — 729
246. Одлука за разрешување и именување заменик на сојузниот секретар за народна одбрана — — — — — 716	260. Наредба за определување на видовите мерила за кои е задолжително испитување на типот и преглед на мерилата — — — — — 731
247. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година — — — — — 716	261. Наредба за роковите во кои се вршат периодични прегледи на еталоните и на мерилата — — — — — 734
248. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот за работата на Сојузниот извршен совет од мај 1982 до мај 1984 година — — — — — 717	262. Наредба за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста на мерилата, што се употребуваат при прегледот на мерилата — — — — — 739
249. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Програмата на мерки и активности за остварување на целите и задачите од Резолуцијата за општествено-економскиот развој и економската политика на СФРЈ во 1984 година во областа на агроиндустрискиот комплекс — — — — — 719	263. Наредба за определување на работни еталони и на мерила чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници — — — — — 742
250. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Анализата за спроведувањето на општествената акција врз трансформацијата на надворешно-економската мрежа во странство — — — — — 721	Одлука за оценување на уставноста на чл. 15 и 17 став 2 алинеја 7 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Интернистичке службе“ при Работната организација на Медицинскиот центар „Миливое Стојковиќ-Миќа“ во Смедерево од 23 декември 1980 година — — — — — 745
251. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Извештајот за спроведувањето на Препораката на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за самоуправното здружување на земјоделците и нивното вклучување во системот на самоуправниот здружен труд — — — — — 722	Исправка на Правилникот за дополненија на Правилникот за содржината на одделните конта во контиот план за организациите на здружен труд — — — — — 745
252. Решение за повлекување од промет на лекот MUCODYNE, сируп од 200 ml, сериите бр. 01059033, 01066043, 01130093, 01227034, 1226034, 01065043, 01165043, 01131093 и 01228034, производ на „Зорка“ – Шабац — — — — — 723	Исправка на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — — 745
253. Решение за повлекување од промет на лекот GENTAMICIN, ампули од 10x2 ml, серија број 2560983 и серија број 25830983, производ на „Босналиек“ – Сараево — — — — — 724	Назначувања и разрешувања — — — — — 746
254. Решение за повлекување од промет на лекот SYMPATOL, ампули од 1 ml, во пакување на шест ампули, серија број 005112 и серија број 002072, производ на „Здравље“ – Лесковац — — — — — 724	Одликувања — — — — — 746